



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 20 април 2000  
Скопје

Број 31

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува  
7.800 денари. Овој број чини 100  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1838.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за денационализација, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 април 2000 година.

Број 07-1614/1  
14 април 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р **Саво Климовски, с.р.**

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Член 1

Во Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ број 20/98) членот 1 се менува и гласи:

„Со овој закон се определуваат условите и постапката за враќање на имотот и видот, условите и постапката за давање надомест за имот одземен во корист на државата (во натамошниот текст: денационализација).“

Член 2

По членот 1 се додаваат два нови члена 1-а и 1-б, кои гласат:

„Член 1-а

Се враќа имот, односно се дава надомест за имот на физички лица и на верски храмови, манастири и вакафи одземени по 2 август 1944 година:

1) врз основа на прописите со кои е вршено општо одземање и ограничување на сопственоста;

2) врз основа на прописите за одземање на имот заради остварување на општокорисни цели, како и имот експроприран заради остварување на општо корисни цели, односно општ интерес ако не се исполнети условите за враќање на имотот според одредбите за експропријација и

3) без правна основа.

Член 1-б

Определени изрази од член 1-а на овој закон го имаат следново значење:

1) „верски храм“ - христијанска црква и молитвен дом, исламска џамија и еврејска синагога и

2) „верски вакаф“ - неотуѓив имот наменет за религиозни и хумани цели.“

Член 3

Во членот 3 став 2 по зборовите: „градежното земјиште“ запирката се заменува со точка, а зборовите: „ако постоењето на заканата и присилбата се докаже во судска постапка“ се бришат.

Член 4

Во членот 4 став 1 на крајот од реченицата точка-та се брише и се додаваат зборовите: „кога воените злосторници се верификувани од меѓународната комисија на Обединетите нации“.

Ставот 2 се брише.

Во ставот 3 кој станува став 2 зборовите: „ставовите 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „став 1“.

Во ставот 4 кој станува став 3 бројот „3“ се заменува со бројот „2“.

Во ставот 5 кој станува став 4 зборовите: „една година“ се заменуваат со зборовите: „три години“.

Во ставот 6 кој станува став 5 бројот „5“ се заменува со бројот „4“.

Во ставот 7 кој станува став 6 бројот „5“ се заменува со бројот „4“, зборовите: „ставовите 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „став 1“, а бројот „6“ се заменува со бројот „5“.

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„По барањето од став 4 на овој член, судот е должен да донесе одлука најдоцна во рок од три месеци по поднесувањето на барањето.“

Член 5

Во членот 6 ставовите 2 и 3 се заменуваат со нов став 2, кој гласи:

„Предмет на денационализација не се предмети и објекти од особено културно и историско значење и природни реткости определени со закон.“

Член 6

Во членот 7 став 1 зборовите: „определен и примен“ се заменуваат со зборовите: „платен, односно даден“.

Во ставот 2 зборот „примен“ се заменува со зборот „даден“.

Член 7

Членот 9 се менува и гласи:

„Не се враќа во сопственост поради постоење на јавен интерес, а се дава надомест за:

1) имот кој по одземањето според закон станал добро во општа употреба, и тоа: јавни плоштади, улици, сообраќајници, паркови, јавно-сообраќајни површини и други објекти на комунална инфраструктура;

2) имот кој се користи и е во функција за потреби-те на одбраната и безбедноста на Република Македонија;

3) неизградено градежно земјиште на кое според урбанистичкиот план е предвидена изградба на објекти од точките 1 и 2 на овој член и на други објекти од јавен интерес и

4) имот кој по одземањето се користи за вршење на дејности од јавен интерес утврден со закон."

#### Член 8

По членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи:

#### "Член 9-а

Не се враќа во сопственост, а се дава надомест за:

1) имот на кој до денот на влегувањето во сила на овој закон право на сопственост стекнало друго физичко или правно лице со правно дело или одлука на надлежен орган и

2) национализиран сточен фонд (стада овци, кози, крупен добиток и друг сточен фонд)."

#### Член 9

По членот 11 се додава нов член 11-а кој гласи:

#### "Член 11-а

Барателите од член 11 на овој закон имаат право да поднесат барање за прогласување на наследници на правото за денационализација на имотот одземен од нивните претходници кој според одредбите на овој закон се враќа или за кој се дава надомест.

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува актот за одземање на имотот од поранешниот сопственик, како и извод од матичната книга на умрените за поранешниот сопственик, односно правосилно решение за прогласување на наследници ако такво решение било донесено порано, кои се доставуваат во оригинал или во службено заверен препис.

Прогласувањето на наследниците и утврдувањето на нивните наследнички делови на правото за денационализација, како и на други права и обврски кои за барателите на денационализација произлегуваат од одредбите на овој закон, се врши според прописите за наследување. Прогласувањето на наследниците се врши врз основа на актот за одземање од став 2 на овој член. При донесувањето на решението за прогласување на наследници сообразно се применува одредбата од член 52 став 1 точки 1 до 3 и 6 до 8 на овој закон, а постапката за прогласување на наследниците се спроведува според прописите на вонпарничната постапка.

Судот е должен решение по барање за прогласување на наследници согласно со став 1 од овој член да донесе во рок од два месеци по приемот на барањето, освен кога повикувањето на наследниците се врши со оглас и кога наследничките изјави треба да ги дадат пред друг суд или во странство.

Правосилното решение за прогласување на наследници се приложува кон доказите и во форма предвидени во член 47 ставови 3 и 4 на овој закон."

#### Член 10

Членот 12 се менува и гласи:

"По барање за денационализација одлучува министерот за финансии:

Министерот за финансии може да формира една или повеќе комисији за одлучување по барањата за денационализација (орган за денационализација)."

#### Член 11

По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи:

#### "Член 14-а

Постапката за денационализација е итна.

Органот за денационализација е должен барањата за денационализација да ги земе во работа по редот како што ги примил, освен ако сложеноста на случајот или посебни околности налагаат поинаку да се постапи."

#### Член 12

Членот 17 се менува и гласи:

"За недвижност чија вредност по одземањето е зголемена, на барателот му се понудува по следниов приоритет:

1) враќање во сопственост на недвижноста до колку барателот ја плати разликата за зголемената вредност на недвижноста;

2) воспоставување сопственички дел до висината на првобитната вредност на недвижноста и

3) давање надомест.

Разликата во вредноста на недвижноста од став 1 точка 1) на овој член барателот е должен да ја плати во рок од една година од правосилноста на решението за денационализација."

#### Член 13

Членот 18 се менува и гласи:

"Недвижноста чија вредност по одземањето е намалена се враќа во сопственост со давање надомест за разлика за намалената вредност на недвижност.

Разликата на вредноста од став 1 на овој член државата е должна да ја надомести на начин предвиден со одредбите од овој закон."

#### Член 14

Во членот 20 став 4 во четвртиот ред зборот "наследниците" се заменува со зборовите: "можните наследници", а во петтиот ред зборовите: "наследниците, односно" се бришат.

Во ставот 5 зборовите: "според прописите на облигационото право" се заменуваат со зборовите: "во висина вообичаена за тој вид имот и за месноста во која тој имот се наоѓа".

#### Член 15

Во членот 22 став 3 се брише.

#### Член 16

По членот 22 се додаваат четири нови члена 22-а, 22-б, 22-в и 22-г, кои гласат:

#### "Член 22-а

Кога не е реализирана целта заради која било одземено земјоделското земјиште, како и кога била реализирана целта заради која било одземено земјоделско земјиште, кое при поднесување на барањето за денационализација е градежно неизградено земјиште, барателот може да бара:

1) враќање на земјиштето во сопственост ако ја плати разликата меѓу надоместот што за одземеното земјиште му следува определен според член 31 став 2 од овој закон и вредноста на градежното земјиште утврдена врз основа на прописите за определување на вредноста на градежното земјиште;

2) да му се даде ново земјоделско земјиште од ист вид, површина и бонитет како одземеното и

3) да му се даде надомест согласно со одредбите на овој закон.

#### Член 22-б

Градежно земјиште се враќа во сопственост:

1) на лице кое на денот на одземањето на сопственоста врз градежното земјиште било сопственик на градба изградена на тоа земјиште, а му е признаено право на користење врз тоа градежно земјиште и

2) кога не е реализирана целта заради која било одземено градежно земјиште, како и кога била реализирана целта заради која било одземено градежно земјиште, а тоа при поднесувањето на барањето за денационализација претставува градежно неизградено земјиште.

#### Член 22-в

Станбени згради и станови се враќаат во сопственост.

## Член 22-г

Имот даден од државата под концесија се враќа во сопственост.

Предавањето во владение на имотот од став 1 на овој член на лицето на кое му се враќа во сопственост ќе се изврши по истекот на концесискиот рок.

Лицето на кое му се враќа во сопственост имотот даден под концесија, има право на надомест до предавањето на имотот во негово владение во износ утврден со концесискиот акт, односно договор за концесија."

## Член 17

Во членот 26 став 1 зборовите: "на обврзниците од серијата "А" се бришат.

## Член 18

Во членот 28 став 1 по зборот "нив" текстот до крајот на ставот се брише и се додаваат зборовите: "доколку барателите не се договорот поинаку, за да не се наруши градежната, техничката и технолошката целина на претпријатието".

## Член 19

Во членот 30 по бројот "27" запирката се брише и се додава сврзникот "и", а по бројот "28" сврзникот "и" и бројот "29" се бришат.

## Член 20

Членот 32 се менува и гласи:  
"За имот од член 31 став 1 на овој закон како надомест се дава:

- 1) друг имот од ист вид во сопственост на државата и
- 2) акции и удели во сопственост на државата.

Кога надоместот не се дава согласно со став 1 од овој член, надомест за имот од член 31 став 1 на овој закон се дава во вид на обврзници."

## Член 21

Во членот 34 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:  
"Обврзниците гласат во цврста валута со камата.  
Издавањето на обврзниците се врши со посебен закон."

## Член 22

Членовите 35, 36 и 37 се бришат.

## Член 23

Во членот 39 став 1 уводната реченица се менува и гласи:

"Обврзниците можат да се употребуваат:"

Алинејата 3 се брише.

Во алинеја 5 која станува алинеја 4 сврзникот "и" се брише и се додаваат четири нови алинеи 5, 6, 7 и 8, кои гласат:

- за купување на акции и удели на државен капитал во процесот на неговата приватизација;
- за плаќање на надомест на концесија на државен имот;
- за купување или плаќање на закуп на државен имот;
- за плаќање на обврски кои произлегуваат од овој закон и".

Досегашната алинеја 6 станува алинеја 9.

Ставот 2 се брише.

## Член 24

Во членот 40 став 1 зборовите: "од серија "Б" се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

"Отплатата на обврзниците од став 1 на овој член ќе се врши почнувајќи од 2003 година."

Ставот 3 се брише

## Член 25

Во членот 41 зборовите: "од серија "Б" се бришат.

## Член 26

Во членот 42 став 1 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "ако со овој закон поинаку не е определено".

Ставот 2 се брише.

## Член 27

Во членот 43 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "ако со овој закон поинаку не е определено".

## Член 28

Во членот 44 став 1 зборовите: "од серија "А" и серија "Б" зборовите: "годишни рати од" и зборовите: "од серија "Б" се бришат.

## Член 29

Во членот 45 став 1 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "ако со овој закон поинаку не е определено".

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

"Ако барање од став 1 на овој член поднесува барател кој не е прогласен за наследник, органот за денационализација ќе го упати барателот да поднесе барање за прогласување на наследник до надлежниот суд."

Досегашниот став 2 станува став 3.

## Член 30

Во членот 46 став 1 зборовите: "Министерството за финансии - Управата за имотно правни работи (орган за денационализација) (член 12)", се заменуваат со зборовите: "органот за денационализација".

Во ставовите 2 и 3 зборовите: "Министерството за финансии - Управата за имотно правни работи" се заменуваат со зборовите: "органот за денационализација".

## Член 31

Во членот 49 став 1 зборот "три" се заменува со зборот "пет", а во ставовите 2 и 3 зборот "пет" се заменува со зборот "седум".

## Член 32

Во членот 51 став 1 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "ако со овој закон поинаку не е определено", а во став 3 запирката по зборот "барателот" се брише и се додава сврзникот "и", а по зборот "правобранител" се става точка и зборовите: "и корисникот на имотот" се бришат.

## Член 33

Во членот 52 став 1 точка 5) пред зборот "начинот" се додаваат зборовите "видот и".

Во ставот 2 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "како и на институцијата која го наплатува надоместот за користење на градежно земјиште за утврдување обврска за плаќање на придонесот".

## Член 34

Во членот 53 став 2 се менува и гласи:

"Кога баратели се наследници на денационализација, решението за денационализација гласи на наследниците прогласени со правосилно решение за прогласување на наследници донесено согласно со одредбите на овој закон според наследничките делови утврдени со решението."

Ставовите 3,4,5 и 6 се бришат.

## Член 35

Во членот 56 став 1 по зборот "сопственик" се става запирка и се додаваат зборовите: "односно негов наследник".

Ставот 2 се менува и гласи:

"Порамнувањето од став 1 на овој член го склучуваат поранешниот сопственик, односно неговиот наследник и јавниот правобранител, а ако се враќа земјоделско земјиште согласно со член 22 од овој закон, односно недвижност или друго средство согласно со член 28 од овој закон, во склучувањето на порамнувањето учествуваат и корисниците на земјиштето."

#### Член 36

Во членот 60 записката и зборовите: "за прогласување на наследници од членот 53 став 4 на овој закон" се бришат.

#### Член 37

По членот 63 се додава нова глава "IV-а ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ", и четири нови члена 63-а, 63-б, 63-в и 63-г, кои гласат:

### "IV-а ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

#### Член 63-а

Предмет на денационализација се имотите на Евреите од Македонија кои своите имоти ги напуштиле со присилната депортација во фашистичките логори, а не го преживеале погромот и немаат наследници (член 5).

#### Член 63-б

Постапката за враќање на имотите, односно за плаќање на надомест за имотите од член 63-а органот за денационализација ја поведува по службена должност штом дојде до сознанија дека такви имоти постоеле.

Во постапката од став 1 на овој член може да се вклучи Заедницата на Евреите во Република Македонија.

Ако по поведување на постапката од став 1 на овој член се појави наследник на поранешниот сопственик, кој го преживеал или не го преживеал погромот на Евреите од Македонија, кој наследник е државјанин на Република Македонија, може да поднесе барање согласно со член 45 од овој закон, а постапката ќе продолжи според одредбите од членовите 46 до 61 на овој закон.

#### Член 63-в

Вратениот имот, односно дадениот надомест од член 63-а на овој закон влегува во состав на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија.

Фондот од став 1 на овој член има својство на правно лице.

Фондот има свој статут на кој согласност дава Владата на Република Македонија.

Со Фондот управува управен одбор составен од еднаков број претставници определени од Владата на Република Македонија и од Заедницата на Евреите од Република Македонија.

Седиштето на Фондот е во Скопје.

#### Член 63-г

Средствата од Фондот на член 63-в се наменети за изградба на дом на холокаустот на Евреите од Македонија.

Со статутот на Фондот се утврдуваат и другите цели и активности за одбележување на споменот на холокаустот на Евреите од Македонија.

Со статутот на Фондот можат да се утврдат и други извори на средства."

#### Член 38

На носителите на станарско право стекнато согласно со закон, односно право на користење на кои согласно со член 22-в од овој закон им престанува тоа право, државата им доделува друг стан на користење, односно им го продава според условите утврдени со Законот за продажба на општествени станови ("Службен весник на Република Македонија" број 36/90 и 62/92).

До доделувањето на друг стан на користење, односно до неговата продажба, лицата од став 1 на овој член, продолжуваат да ги користат становите во кои живеат најмногу една година сметано од моментот кога согласно со одредбите на овој закон поранешниот сопственик или неговиот наследник се стекнал со правото да им биде вратен станот.

#### Член 39

Ако до влегувањето во сила на овој закон, пред или по влегувањето во сила на Законот за денационализација, била поведена парница за враќање на имот или за давање на надоместок за имот, кои имоти се предмет на денационализација, парниците ќе продолжат, а судот за тужбеното барање ќе одлучи во согласност со одредбите на Законот за денационализација, според состојбата на имотот при поднесувањето на тужбата.

Ако по влегувањето во сила на Законот за денационализација, било поднесено барање за враќање на имот или за плаќање на надомест за предмет на денационализација, органот за денационализација ќе постапи по барањето според одредбите на Законот за денационализација.

Ако до влегувањето во сила на овој закон по влегувањето во сила на Законот за денационализација, било поднесено барање на надомест за експроприраниот имот (член 1-а став 1 точка 2) вонпарничната постапка ќе се заврши според одредбите на Законот за експропријација.

Ако до влегувањето во сила на овој закон, по влегувањето во сила на Законот за денационализација, било поднесено барање за прогласување на наследници, судот ја спроведува постапката и донесува решение согласно со член 11-а на овој закон.

Во постапката од ставовите 1, 3 и 4 на овој член и во постапката од член 58 на овој закон не се плаќаат судски такси.

#### Член 40

Во членот 68 зборовите: "осум месеци" се заменуваат со зборовите: "еден месец".

#### Член 41

Министерството за финансии заклучно со месец февруари 2002 година ќе го утврди вкупниот износ на барањата за надомест кој се дава во вид на обврзници за барањата поднесени до крајот на 2001 година, а Владата на Република Македонија најдоцна до крајот на април 2002 година ќе му предложи на Собранието на Република Македонија донесување на закон за издавање на обврзници (член 34 став 3).

#### Член 42

Се овластува Законодавно-правната комисија да утврди пречистен текст на Законот за денационализација.

#### Член 43

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1839.

Врз основа на член 12 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93 и 40/99), член 86, став 1 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2000 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ВОДА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги „Бобар Компани“ Гаврило експорт-импорт - Д.О. О.Е.Л. од Скопје, се дава концесија за користење и за експлоатација на вода од извориштето во „Горна Белица“-с. Белица, општина Самоков, со координати:

Координата X	Координата Y
X 1= 4 614 800	Y 1= 7 626 000
X 2= 4 615 000	Y 2= 7 626 150

Површината на експлоатационото поле изнесува P= 1 км<sup>2</sup>.

2. Концесијата се дава со времетраење од 20 (дваесет) години.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 50.000,00 денари, за секој користен км<sup>2</sup> годишно и 0,2% од пресметаната вредност на продадената количина на вода.

4. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

5. Со договорот да се дефинираат условите за користење и експлоатација на водата, контролата над изведувањето на работата, мерките на заштита на природните и другите вредности и други услови, согласно со Законот.

6. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќање на надоместокот ќе се определат во Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за стопанство.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1602/2  
13 април 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1840.

Врз основа на член 24, од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ број 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2000 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА МОТОРНИТЕ БЕНЗИНИ И ДИЗЕЛ ГОРИВОТО ШТО ГО КОРИСТАТ КОНЗУЛАРНИТЕ И ДИПЛОМАТ-СКИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНКИТЕ ДРЖАВИ

1. Одлуката за определување на цената на моторните бензини и дизел горивото што го користат конзуларните и дипломатските претставништва на странските држави („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/95, 67/96, 36/97 и 14/99) престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1755/1  
13 април 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1841.

Врз основа на член 90-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за телекомуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.04.2000 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРОЦЕНТОТ НА АКЦИИТЕ НА АД ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ „МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИТОР

1. Со оваа одлука се определува висината на процентот на акциите на АД „Македонски телекомуникации“ наменети за продажба на стратешки инвеститор, преку меѓународен тендер, да изнесува 51% од вкупниот капитал на акционерското друштво во државна сопственост.

2. Врз основа на точка 1 од оваа одлука советникот на Владата на Република Македонија CIBS World Markets plc (CIBS) ќе публикува Објава за изразување на интерес за приватизација на АД „Македонски телекомуникации“ во домашно и меѓународно јавно гласило (Financial Times).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се бјави во „Службен весник“ на Република Македонија.

Бр. 23-1881/1  
18 април 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1842.

Врз основа на член 28, став 1, точка 2 и 3 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ број 23/95, 30/95 и 43/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2000 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. На претпријатијата и други правни и физички лица кои вршат промет на нафтени деривати, се забранува да вршат промет на масло за горене екстра лесно (ЕЛ) на бензинските станици за временскиот период од 15 април до 15 октомври 2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1697/1  
13 април 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1843.

Врз основа на член 6, од Спогодбата за трговија меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија („Службен весник на Република Македонија“ број 56/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2000 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВАНТИТАТИВНИТЕ ОГРАНИЧУВАЊА ВО ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА СТОКИ ЗА 2000 ГОДИНА, СОГЛАСНО СО СПОГОДБАТА ЗА ТРГОВИЈА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЈУЗНАТА ВЛАДА НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

1. Во Одлуката за определување на квантитативните ограничувања во извозот и увозот на стоки за 2000

година, согласно со Спогодбата за трговија меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2000), во Прилог 2, што е составен дел на оваа одлука, се дополнува со три нови тарифни броеви: 1905 30 00 00, 1902 11 00 00 и 1902 19 00 00, кои ќе се применуваат од 01 мај до 31 октомври 2000 година.

Дополнението на Прилогот 2 е составен дел на оваа одлука.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1775/1  
13 април 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

#### Дополнение на Прилог 2

Стопки по потекло од СР Југославија кои се на квантитативно ограничување при увозот од СР Југославија во Република Македонија за период од 01.05.2000 до 31.10.2000 година

Тарифен број или ознака	Наименување	Квантитативно ограничување за период 01.05-31-10.2000 година во тони
1905 30 00 00	Слатки бисквити, вафли и обланди	400 тони
1902 11 00 00	Тестенини со додаток на јајца	100 тони
1902 19 00 00	Тестенини, други	

#### 1844.

Врз основа на член 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/96, 28/97 и 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.03.2000 година, донесе

### ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2000 ГОДИНА

1. Во Буџетот на Република Македонија за 2000 година предвидени се средства за изработка на просторни и урбанистички планови во износ од 85.000.000 денари.

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се користат за:

2.1. Довршување на публикации и графичка презентација на Просторен план на Република Македонија 5.000.000 денари

2.2. Просторен план на национален парк Шар Планина 3.500.000 денари

2.3. Елаборат за просторна организација на коридори за инфраструктурата, според планските решенија и одредбите на Просторниот план на Република Македонија 4.000.000 денари

2.4. Елаборат за просторна организација на подрачјето на извори, акумулации, рудници, археолошки локалитети, аеродроми, според решенијата и одредбите на Просторниот план на Република Македонија 3.500.000 денари

2.5. Елаборат за определување подрачја од интерес на меѓународна граница 3.000.000 денари

2.6. Предлог - Генерален урбанистички план на град Скопје 5.000.000 денари

2.7. Предлог ГУП Кавадарци и довршување на ГУП на градови кои се во тек на изработка (Велес, Струмица, Дебар, Охрид, Струга, Неготино и други) 10.000.000 денари

2.8. Довршување на ГУП за новите седишта на општини кои се во тек на изработка 2.500.000 денари

2.9. Изработка на урбанистичка документација за населени места во општините (46 населени места): 23.000.000 денари

- Панчарево (Пехчево),
- Крклино (Битола),
- Суводол (Новаци),
- Гермиян (Бач),
- Маково (Старавина),
- Долно Српци (Могила),
- Богородица Негорци, Прдејци (Гевгелија),
- Стојаково (Богданци),
- Чајле (Гостивар),
- Скудриње, Жировница, Јанче, Галичник (Ростуша),

- Леуново, Никифорово (Маврови Анови),
- Звезгор, Трботивиште (Делчево),

- Жван (Сопотница),
- Туин, Србице (Осломеј),
- Грешница (Зајас),
- Мождивњак (Крива Паланка),
- Волино, Климентани (Мешешта),
- Курбиново (Ресен),
- Градско Балдовици, Баница (Струмица),
- Мокриево, Старо Коњарево (Ново Село),
- Штука (Босилово),
- Свидовица (Куклиш),
- Борисово (Муртино),
- Моришта (Струга),
- Палатица (Желино),
- Горно Врановци, Мелница (Чашка),
- Врасково (Штип),
- Горни Балван (Карбинци),
- Блаце (Чучер - Сандево),
- Долно Количани, Горно Количани, Маркова Сушица (Студеничани),
- Смесица, Страхојадица (Зелениково),

- Доработка на УДНМ од Програмата од 1999 година и документација кои се во тек на изработка

2.10. Изработка на урбанистички планови за гранични премини (постојни и нови), ГУП за стопански комплекси и планови за одделни локалитети 9.000.000 денари

- ГП Св. Наум - езерски
- ГУП за туристички локалитет "Равна река", Пехчево

- ГУП за локалитет Плачковица (Радовиш) и други

2.11. Стручна ревизија на плановите 4.500.000 денари

2.12. Процесна опрема, хардвер и софтвер во функција на остварување на програмата 6.000.000 денари

2.13. Изработка за Одлуки кои ги заменуваат урбанистичките планови во населени места во општините, со графички прилози (за 65 селски населби): 2.000.000 денари

- Јагол, Поповјани, Жубрино, Шутово (Осломеј)
- Мамутчево, Превалец, Раштани, Сојаклари (Велес)

- Длабочица, Тлминци, Дурачка Река, Кошари, Трново, Огут (Крива Паланка)

- Бурилчево (Облешево),
- Ивањев и Беан и Могила
- Лопатица (Кукуречани)
- Ижиште, Русјаи, Ореовец (Македонски Брод)
- Јакимово, Трсно, Пекљане (Виница)
- Балин Дол (Гостивар)
- Велебрдо (Ростуша)
- Врбен, Дуф (Маврови Анови)
- Долнци (Сопотница)
- Долна и Горна Бошава (Конопиште)

- Дебриште, Крушевица (Росоман)
  - Брждани (Другово)
  - Мултинце, Одрово, Отошница (Ранковце)
  - Брзак, Сопот (Куманово)
  - Курија (Његотино)
  - Бистренци, Чифлик (Демир Капија)
  - Велестово (Охрид)
  - Врбјани, Лешани (Белчишта)
  - Бучиште, Пишица, Плешанци (Пробиштип)
  - Ратавица, Турско Рудари, Трипатанци (Злетово)
  - Сулдурци, Папавница (Радовиш)
  - Белотино, Попчево, Рич (Струмица)
  - Мокрино (Ново Село)
  - Радичево (Василево)
  - Татомир, Шопско Рударе (Кратово)
  - Брест, Криви Дол, Љуботен (Штип)
  - Козјак, Црвулево (Карбинци)
- Довршување на Одлуки за изградба во населени места со графички прилози.

2.14. Изработка на публикации од делокруг на работа на Секторот за планирање на просторот (стандарди и нормативи за планирање и проектирање, Хабитат) и за активности на Регионален центар за просторно планирање, за одржување стручни семинари и сл. 4.000.000 денари

ВКУПНО: 85.000.000 денари

3. Обезбедувањето на соодветните геодетски подлоги за изработка на плановите, согласно оваа програма, е обврска на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови, Скопје.

4. За начинот и динамиката на спроведување на оваа програма ќе се грижи Министерството за урбанизам и градежништво, кои во рамките на предвидените средства може да врши соодветни поместувања на планираните износи.

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1285/1 Претседател на Владата на Република Македонија,  
28 март 2000 година Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1845.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 81/99), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата, одржана на 03.04.2000 година, Комисијата издава

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Акционерското друштво за производство, откуп, ферментација и промет на тутун "Дајмон МД" АД Кавадарци се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на акции во вредност од 408.000 германски марки или во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на ден 03.04.2000 година во износ од 12.659.856,00 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-38/1 Претседател на Комисијата,  
5 април 2000 година Скопје Никола Груевски, с.р.

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Уредбата за условите под кои граѓаните се должни да даваат возила и добиток за потребите на Армијата на Република Македонија и за спроведување на хуманитарните активности и задачи во воена состојба и надоместок за нивно користење објавена во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2000), е направена техничка грешка, поради што се дава

## ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ГРАЃАНИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ДАВААТ ВОЗИЛА И ДОБИТОК ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ХУМАНИТАРНИТЕ АКТИВНОСТИ И ЗАДАЧИ ВО ВОЕНА СОСТОЈБА И НАДОМЕСТОК ЗА НИВНО КОРИСТЕЊЕ

Во точка 5 од Тарифата за надоместок за користење на возила и добиток што се земени од граѓаните за потребите на Армијата и за спроведување на хуманитарни активности и задачи во воена состојба алинеите 9, 10, 11 и 12 треба да се бришат.

Бр. 23-1030/2 Од Владата на  
17 април 2000 година Република Македонија  
Скопје

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за надоместокот за користење на возила и добиток земени од граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите за потребите на одбраната во мир објавена во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2000), е направена техничка грешка, поради што се дава

## ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОЗИЛА И ДОБИТОК ЗЕМЕНИ ОД ГРАЃАНИТЕ, ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТАНОВИТЕ И СЛУЖБИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОДБРАНАТА ВО МИР

Во точка 2, точка 5, алинеите 9, 10, 11 и 12 треба да се бришат.

Бр. 23-1033/2 Од Владата на  
17 април 2000 година Република Македонија  
Скопје

## Огласен дел

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П Трег бр 807/2000, на регистарска влошка бр. 1-1915-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Прехрамбената индустрија "Благој Горев" АД, Велес, ул "Алексо Деминевски" бр 18

Се брише досегашното лице овластено за застапување Мирсинов Зоран - извршен, генерален директор без ограничување, а се запишува Горанчо Лазов - лице овластено за застапување - извршен директор без ограничување како во внатрешниот, така и во надворешно трговскиот промет

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (15706)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12384/99, на регистарска влошка бр. 02023065?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на друштвото за производство трговија и услуги „БАШ ПЕЛИВАН“ Мусли ДООЕЛ експорт-импорт Студеничани с. Студеничани – Студеничани.

Основање на ДООЕЛ Фирма: Друштво за производство трговија и услуги „БАШ ПЕЛИВАН“ Мусли ДООЕЛ експорт-импорт Студеничани седиште: с. Студеничани – Студеничани. Основан: Мусли Љатиф од с. Студеничани л.к. бр. 1492964, мат. бр. 0901977450087. Друштвото се основа на неопределено време. Предмет на работење: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.256, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 60.24, 65.12/3.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства. За управител со неограничени овластувања, односно лице овластено за застапување на друштвото во вршење работи на надворешно-трговскиот промет со неограничено овластување, се именува Мусли Љатиф од с. Студеничани.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12384/99. (4215)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11294/99, на регистарска влошка бр. 02023066?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштвото за производство транспорт и трговија „ХИРДА – 2000“ Зујди ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Душко Поповиќ“ бр. 16-1/2.

Основање на ДООЕЛ Фирма: Друштво за производство транспорт и трговија „ХИРДА – 2000“ Зујди ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Седиште: ул. „Душко Поповиќ“ бр. 16-1/2.

Основач: Зујди Хирда од Скопје, ул. „Душко Поповиќ“ бр. 16-1/2, л.к. бр. 1268391, мат. бр. 2210978450077.

Друштвото се основа на неопределено време. Предмет на работење: 15.32, 15.51, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.17, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.343, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30, 55.30/1, 55.48, 55.30/2, 60.24, 65.12/3.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства. Управител со неограничени овластувања, односно лице овластено за застапување во вршење работи на надворешно-трговскиот промет со неограничени овластувања, се именува Зујди Хирда.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11294/99. (4216)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 15490/99, на регистарска влошка бр. 02023276?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за услуги „КУКОМ“ Ивајло ДООЕЛ Градски ѕид блок 12 локал 5 – Скопје.

Единствен содружник е Ивајло Палмов.

Управител на друштвото е Лидија Цветкова.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.33, 30.01, 30.02, 51.18, 51.19, 51.64, 55.30/1, 55.30/2, 52.47, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.14, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.12, 92.11, 92.31, 92.34, 93.05, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 15490/99. (4224)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13576/99, на регистарска влошка бр. 02020596?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишување на ТП Таксист „ВИРА“ ТП Јуриј Машан Ресник улица „Благоја Стефковски“ број 68/1-14 Скопје.

Основач: Јуриј Ресник од Скопје, со стан на улица „Благоја Стефковски“ број 68/1-14, со број на лична карта – 998288 – издадена од ГУВР – Скопје, со МБ – 2512959450011.

Дејност – 60.22 – Такси превоз.

Управител на Трговец Поединецот – Јуриј Ресник, од Скопје. Управителот го застапува трговец поединецот во внатрешното трговско работење со неограничени овластувања.

Трговец поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За превземените обврски во правниот промет со трети лица Трговец поединецот одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13576/99. (4218)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 2777/99, на регистарска влошка бр. 03006677?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за трговија, услуги и производство „АЛЕКСАНДРА – 91“ ДООЕЛ Штип, ул. „Ратко Јовановиќ“ бр. 29 Штип.

Единствен содружник е Ванче Начков, ул. „Ратко Јовановиќ“ бр. 29, Штип.

Влог 5.000 ДЕМ или 155.000,00 денари обртни средства.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Ванче Начков, управител со неограничени овластувања.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 50.10, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.39, 51.41, 51.42, 51.4201, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.44/1, 51.44/2, 51.44/3, 51.44/4, 51.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 650.23, 60.24, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, констигнација, претставување и застапување во меѓународниот промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 2777/99. (4137)

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 2771/99, на регистарска влошка бр. 03006671?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар трансформацијата на претпријатието и усогласување со ЗТД на Друштвото за земјоделство, сточарство, производство и трговија „МЛЕЧНА“ ДОО увоз-извоз Пехчево, ул. „Маршал Тито“ бр. 1.



Откупен капитал 66.780 ДЕМ (2.070.200,00 денари).  
Влог на ФЛИО: 11.785 ДЕМ (363.300,00 денари).

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.1103, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 091.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.15, 15.8101, 15.81/2, 15.91, 15.93, 15.94, 15.98, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 55.11, 55.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара во сите свои средства.

Управител е Миловски Илија, без ограничување.  
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2771/99. (4138)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1470/99, на регистарска влошка бр. 03005371?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и претворањето на претпријатието во ДООЕЛ на Друштвото за транспорт и трговија „ЈУРТО-ТРАНС“ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Киро Минанов“ бр. 27/2, Струмица.

Претпријатието за транспорт и трговија „ЈУРТО-ТРАНС“ врши усогласување и претворање во ДООЕЛ ЗТД. Друштвото ќе работи под фирмата: Друштвото за транспорт и трговија „ЈУРТО-ТРАНС“ ДООЕЛ увоз-извоз, Струмица.

Содружник е: Горица Пелтековска од Струмица, ул. „Киро Минанов“ бр. 27/2, за обврските на ДООЕЛ не одговара.

Дејности: 02.01, 20.02, 50.10, 52.24, 52.21, 52.12, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.44/1, 54.46, 52.47, 52.48, 51.51, 52.22, 52.23, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.55, 51.35, 51.70, 50.30/1, 60.40/1, 51.51, 51.57, 60.24, 60.21, 60.23, 74.84, 36.11, 36.12, 36.14, 36.15, 15.20, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, посредување, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Управител и застапник во надворешнотрговскиот промет е Илија Руменовски од Берово, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1470. (4139)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1419/99, на регистарска влошка бр. 03005320?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз „АГРОМА“ Винаца, Г.О., ул. „Страшо Пинџур“ бр. 4/12.

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.44/1, 52.46, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 63.12, 74.40, 74.13, 74.14, 70.20, 74.84, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 45.31, 43.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, по-

средување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, малограничен промет со: СР Југославија, Р Бугарија и Р Грција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Секој содружник одговара на доверителите неопредметно со целиот свој имот и неограничено солидарно со другите содружници.

Марица Спасевска – законски застапник со неограничени овластувања.

Содружници: Марина Спасевска и Ордан Спасевски, двајцата од Винаца.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1419. (4140)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2608/99, на регистарска влошка бр. 03003316?-4-12-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД Градежното трговско друштво „БЕТОН“ Радовиш А.Д., ул. „Маршал Тито“ бр. 79, Радовиш.

Акционерското друштво е усогласено со Законот за трговските друштва врз основа на Статутот бр. 02-639/2-1 од 11.12.1998 год. и обезбедена е основната главнина во висина од законскиот минимум. Извршена е промена на фирмата Градежно претпријатие „БЕТОН РАДОВИШ“ АД – Радовиш, Ц.О. и називот на новата фирма гласи: Градежно трговско друштво „БЕТОН РАДОВИШ“ а.д. Радовиш.

Дејности: 45.1, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.435, 45.50, 50.20, 51.70, 52.40, 52.74, 55.30, 60.23, 60.24, 63.1, 63.11, 63.12, 70.1, 70.11, 70.12, 70.20, 71.3, 71.32, 71.34, 74.2, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.7, 74.70, 74.84, 20.3, 20.30, 20.51, 14.1, 14.11, 14.2, 14.21, 26.6, 26.63, 26.64, 26.66, изведување на инвестициони работи во странство, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, застапување и посредување во надворешно трговскиот промет на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен превоз на стоки и патници, продажба на стоки и консигнација.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Костадинов Душко – претседател на Управниот одбор – Генерален директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2608. (4141)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1471/99, на регистарска влошка бр. 03005372?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворање и усогласување на прет. на Друштвото за трговија и угостителство Грам ДОО увоз-извоз Радовиш ул. „М. Тито“ 53.

Трговското, угостителско претпријатие за „Драма“ П. О. експорт-импорт Радовиш врши усогласување и претворање во ДОО согласно ЗТД. Друштвото ќе работи под фирма: Друштво за трговија и угостителство Драма ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш. Скратениот назив ќе биде: ДОО Драма увоз-извоз Радовиш. Содружници се: Иле Банов од Радовиш, ул. „М. Тито“ 53 и Ангел Банов од Радовиш ул. „М. Тито“ 53, за обврските на ДОО не одговараат. Дејности: 50.10 50.30/1, 50.40/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.5, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66,

51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.12, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 74.84.

Надворешна трговија со неограничени овластувања. За обврските одговара со сиот свој имот. Управител и застапник во надворешнотрговскиот промет е Иле Банов од Радовиш, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1471/99. (4142)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1320/99, на регистарска влошка бр. 03005221?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД и претварање во ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги „ИМПЕРИАЛ“ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул. „Панче Пешев“ бр. 40.

Се усогласува со законот за трговските друштва и се претворува претпријатието во ДООЕЛ.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.23, 01.22, 01.24, 01.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.43, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 55.47, 60.22, 60.23, 60.24.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот. Управител со неограничено овластување на друштвото е лицето Едровски Васко со лк. бр. 202231 и ЕМБГ 18069640009 издадена од УВР Струмица – застапник на друштвото со неограничени овластувања, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, посредување, застапување на странски фирми.

Единствен содружник: Едровски Васко од Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1320/99. (4143)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 448/99, на регистарска влошка бр. 03004349?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворање и усогласување со ЗТД на Друштвото за производство и трговија на големо и мало „АСТЕКС“ ДООЕЛ увоз-извоз, Кочани, ул. „Пере Тошев“ бр. 2.

Дејности: 17.5, 17.54, 18.2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.4, 51.41, 51.42, 51.1, 51.11, 51.12, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.6, 52.62, 52.63.

Во надворешно трговскиот промет: 51.4, 51.41, 51.42.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Сашко Ангелов – Управител без ограничување.

Единствен содружник Сашко Ангелов од Кочани / надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 448/99. (4144)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. 1367/99, на регистарска влошка бр. 03005268?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворање и усогласување.

Друштво за производство, услуги и трговија „ЕГЕЈ“ ДООЕЛ ул. „Иљо Шопов“ бр. 18 Струмица

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.61, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.50, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 51.42/1, 51.42/2.

надворешна трговија со прехранбени производи надворешна трговија со непрехранбени производи малограничен промет со Р. Бугарија, Р. Грција и др. услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка без ограничување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Основачот не одговара.

Стојанов Александар – управител – застапник во вршење на надворешно трговскиот промет без ограничување МБ. 1012960460024.

Единствен содружник на друштвото е лицето Стојанова Јелисавета од Струмица ул. „Жртви на фашизмот“ бр. 5-2/3 со лк. бр. 206147 и МБ. 1401937465023 УВР – Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1367/99. (4145)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. 609/99, на регистарска влошка бр. 03004510?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворање и усогласување со ЗТД.

Друштво за трговија и производство „ИРИКОМ КОМПАНИ“ ДООЕЛ Штип.

Единствен содружник: Ирина Зарински л.к. 106401, м.бр. 2701974495002 УВР Штип, ул. „Глигор Прличев“ бр. 25 Штип.

Ирина Зарински – управител со неограничени овластувања.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Влог: 20,00 денари обртни средства се зголемува за 10.610 ДЕМ или 328.600,00 денари основни средства.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.53, 51.70, 51.35, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52.

– надворешна трговија со прехранбени производи,

– надворешна трговија со непрехранбени производи,

– меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај,

– меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 609/99. (4146)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. 1605/99, на регистарска влошка бр. 03005506?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворање и усогласување.

Друштво за производство и трговија „ДАР-МАР“ увоз-извоз јтд Стојанчо Стојанов и др. Чешиново

Договорни странки на друштвото се: Стојанчо Стојанов од Чешиново и Јулијана Стојанова од Чешиново. Основачки влог на друштвото е 200,00 денари, по 100,00 денари секој основач на друштвото.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.21, 01.22/1, 23.01, 01.24, 01.25, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.16, 24.17, 50.10, 50.30/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.41/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 01.30, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 71.10, Надворешна трговија со прехранбени производи,

надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складишта, малограничен промет со Р. Бугарија, Грција, Албанија и Југославија, 01.30, 01.11/4, 01.12 и 01.12/1.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. Содружниците одговараат солидарно со сиот свој имот. Застапник на друштвото е Стојанчо Стојанов од Чешиново, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1605/99. (4147)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. 787/99, на регистарска влошка бр. 03004688?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворање и усогласување со ЗТД.

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз извоз „ЛИМПРОМ“ ДООЕЛ увоз извоз ул. „11-Октомври“ бр. 32 – Делчево

Претворање на претпријатието во приватна сопственост за производство промет и услуги, извоз-увоз „ЛИМПРОМ“ п.о., во Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало „ЛИПРОМ“ ДООЕЛ увоз извоз ул. „11-Октомври“ бр. 32 – Делчево.

Управител на доел е Јорданчо Цонев од Делчево.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 05.01, 05.02, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 15.98, 17.40, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.40, 25.22, 25.24, 26.52, 26.66, 28.11, 28.22, 28.30, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.74, 36.11, 36.12, 37.10, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12, 70.12, 70.20, 71.10, 71.33, 74.12, 74.40, 74.81, 92.33, 93.01, 93.02, – Надворешна трговија со прехранбени производи; – Надворешна трговија со непрехранбени производи; – Малограничен промет со соседните држави; – Меѓународен транспорт на стоки и патници; – Привремен извоз односно увоз на опрема под закуп – лизинг; – Услуги што се во врска со меѓународниот транспорт, како; меѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги во транспортот; – Реекспорт.

Во правниот промет со трети лица ДООЕЛ настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара ДООЕЛ со сите свои средства.

Управителот на ДООЕЛ е застапник на надворешно трговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 787/99, (4148)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1426/99, на регистарска влошка бр. 03005327?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување и претворање на Друштвото за трговија Ставре ДООЕЛ ул. „Партизанска“ бр. 15, Струмица.

Единствен содружник Ставре Ацо од Струмица со основачки влог од 179.800,00 ден. или 5.800 ДЕМ, не одговара.

Дејности: 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.21, 52.22, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1; 52.48, 52.47, 52.26, 51.21, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.57, 74.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 74.13, 74.14, 74.84., надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Кире Ставре, управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1426/99. (4149)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1541/99, на регистарска влошка бр. 03005442?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар претворање и усогласување на Друштвото за превоз, производство, трговија и услуги „КОТРАДО“ ДОО ул. „Плачковички одред“ бр. 5, Штип.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.25, 01.24, 15.11, 15.81, 15.93, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.20, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.4201, 51.42/2, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/2; 52.74, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 74.12, 74.84., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција и СР Југославија, застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет, продажба на стоки во консигнациони складишта, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, комисиона продажба.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Трајче Џамбазовски, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1541/99. (4150)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1239/99, на регистарска влошка бр. 03005140?-1-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворање и усогласување на Друштвото за производство, транспорт, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз Кариби Јованов Васе и др. ЈТД ул. „Маршал Тито“ бр. 45, Радовиш.

Содружници: Јованов Васе и Јованова Роза од Радовиш.

Дејности: 01.24, 05.01, 05.02, 14.11, 14.12, 14.21, 15.51, 15.52, 15.11, 15.13, 15.31, 15.32, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.20, 20.30, 26.12, 28.40, 28.51, 28.52, 36.50, 36.51, 36.63, 36.63, 45.21/2, 45.31, 45.33, 45.41, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.4201, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 67.12, 74.70, 74.40, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки и патници во меѓународниот транспорт, меѓународна шпедиција и складирање на стоки, агенциски услуги во транспортот, застапување на страна фирма, реекспорт, продажба на стоки на консигнациони складишта.

Со неограничени овластувања, со свој имот Јованов Васе управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1239/99. (4151)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 3169/99, на регистарска влошка бр. 03003887?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар претварање и усогласување на Друштвото за транспорт и трговија „АВТО-КОМЕРЦ ЛКВ“ Јане и Горан ДОО Кочани ул. „Павлина Велјанова“ бр. 11.

Основачи: Георгиев Јане Кочани и Георгиев Горан Кочани. Дејности: 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.235, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, превоз на стоки во меѓународниот патен сообраќај, превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото е Георгиев Јане со неограничени овластувања во застапувањето во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 3169/99. (4152)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1568/99, на регистарска влошка бр. 03005469?-1-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворање и усогласување на Друштвото за производство, промет и услуги „ВАСТРАНС“ ЈТД, увоз-извоз, Васевски Трајан и др. ул. „Пиринска“ бр. 14 Делчево.

Друштвото е усогласено со договор бр. 01/99 од 23. 06. 99 а основачи се Васевски Трајан и Васевска Славица од Делчево.

Дејности: 01.11, 01.24, 15.51, 15.81, 15.85, 15.86, 15.89, 15.98, 17.40/1, 17.54, 17.71, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.12, 26.12, 26.52, 26.61, 36.63, 45.21, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.50, 51.23, 51.24, 51.41, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.23, 74.12, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05.

Услуги во меѓународниот транспорт, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и реекспорт. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка а за сторените обврски содружниците одговараат лично и неограничено солидарно со свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1568/99. (4153)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 953/99, на регистарска влошка бр. 03004854?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на претпријатие во приватна сопственост за трговија на мало и големо „ЕВРО-КОМЕРЦ“ П.О. – Штип ул. „2-ри Август“ бр. 6 Штип.

Претпријатие во приватна сопственост за трговија на мало и големо „ЕВРО-КОМЕРЦ“ П. О. – Штип, ул.

„2-ри Август“ бр. 6 Штип, врши преобразба согласно Законот за Трговските друштва со Изјава, донесен на 14. 05. 1999 година и именува органи на управување.

Содружник во Друштвото е: Стојанка Демјанска од Штип, ул. „Личка“ бр. 7 Рег. бр. на л.к. 74739 и МБ. 0706928495000 УВР Штип.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 02.01, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 63.40, 74.40, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија.

Неограничени овластувања. Потполна одговорност.

Лица овластени за застапување: Стојанка Демјанска – Управител, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 953/99. (4154)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 578/99, на регистарска влошка бр. 03004479?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар претварање и усогласување со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „МОНТАЖА“ Гоки ДООЕЛ Кочани со седиште на ул. „Маршал Тито“ 3/30 Кочани.

Основач на друштвото е лицето Гроздан Милковски од Кочани со стан на ул. „Маршал Тито“ 3/30 Кочани, со лк. 99350 и мб. 0905953424021 издадена од страна на УВР Кочани, кој е и управител на друштвото. Дејноста на друштвото е следната: 15.31, 15.32, 15.33, 15.93, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98/2, 16.00, 16.00/2, 25.22, 26.13/1, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.51, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 70.20, 70.31, 71.10, 71.32, 72.10, 72.20, 72.30 и надворешна трговија со прехранбени производи. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка неограничено. За обврските спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој имот неограничено. Управител на друштвото е Гроздан Милковски со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 578/99. (4155)

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 2601/99, на регистарска влошка бр. 03003309?-1-03-000, го запиша во трговскиот регистар претварање и усогласување на Друштвото за производство, промет и услуги „ТАКЕ-ПРОМ“ јтд, Горѓиева Соња и др. увоз-извоз М.Каменица Македонска 23.

Содружници Соња Горѓиева од М.Каменица и Страшо Горѓиев од М.Каменица.

01.11, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 15.51, 15.81, 15.86, 15.98, 17.40/1, 17.54, 17.71, 20.10/1, 20.40, 26.52, 26.61, 27.34, 28.51, 36.50, 36.63, 45.21, 45.41, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/2, 50.50, 51.23, 51.24, 51.31, 51.33, 51.37, 51.41, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 2.63, 52.72, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 560.22, 60.23, 60.24, 65.23, 74.12, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.72, 93.05., услуги во меѓународниот транспорт, малограничен промет, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и реекспорт. Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во

своје име и за своја сметка а за сторените обврски одговараат содружниците лично и неограничено солидарно со целиот свој имот. Законски застапник е Соња Горѓива со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2601/99. (4156)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14818/99, на регистарска влошка бр. 02024150?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „ПЕРЛА“ Сузана експорт-импорт ДООЕЛ ул. „ЈНА“ бр. 30-6 Куманово.

Се врши основање на Друштво за производство, трговија и услуги „ПЕРЛА“ Сузана експорт-импорт ДООЕЛ.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 2.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51Е.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 5.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.665, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-експорт, застапување на странски правни и физички лица, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и Србија, соработка со странски кооперанти и производители, продажба на странска стока на констигнационни складишта, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници.

Управител: Сузана Велковска од Куманово.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во своје име и за своја сметка а за обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Единствен содружник на Друштвото е Сузана Велковска од Куманово со стан на ул. „ЈНА“ бр. 30-6.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14818/99. (4219)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12706/99, на регистарска влошка бр. 02022969?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање на трговско Друштво ДООЕЛ Друштво за промет и услуги „ДА-РА“ Спасе ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. „Коле Неделковски“ бр. 36.

Дејности: 25.22, 25.24, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.22, 51.31, 52.33, 51.34, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.26, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.47, 52.62, 55.30, 55.30/2, 65.12/3, 93.02, 93.04.

Надворешна трговија на големо со непрехранбени производи, надворешна трговија на големо со прехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на Друштвото е Петар Китанчев од Скопје кој ќе застапува Друштвото во внатрешно и надворешно трговското работење.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12706/99. (4217)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2969/99, на регистарска влошка бр. 02013196?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Драгстор „РАМЧЕ“ ТП Рамадан Јахија Фазлија, Градски трговски центар подрум 1 Скопје.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.25, 52.33, 52.47.

Управител е Рамадан Фазлија од Скопје, ул. „92“ бр. 69.

Во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2969/99. (4225)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8508/99, на регистарска влошка бр. 02019962?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговецот поединец ТП Авто такси „ПАНВА“ Ване Васил Панцаров ул. „Михаил Чаков“ 9/4-16 – Скопје.

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24.

ТП во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За сторените обврски одговара со целиот свој имот. Управител и основач е Ване Панцаров без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8508/99. (4221)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9180/99, на регистарска влошка бр. 02017711?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговецот поединец ТП Авто такси „ЗОМАР“ Драган Благородна Милошевски ул. „Роза Луксембург“ 16 – Скопје.

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24.

ТП во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За сторените обврски одговара со целиот свој имот. Управител е Драган Милошевски без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9180/99. (4220)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6993/99, на регистарска влошка бр. 02022341?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги „ФА-ВОРИТ 99“ Александар ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. „Шидска“ бр. 24 локал 13.

Дејности: 01.11, 01.11/4, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 15.11, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/2, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.41, 17.71, 18.21, 18.22, 18.23, 20.10/1, 20.40, 20.51, 21.25, 25.22, 25.24, 28.63, 36.14, 36.22, 36.50, 36.61, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.23, 51.24, 51.31, 51.33, 51.34, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 60.22, 63.30, 65.12/3, 74.12, 93.02, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона продажба, продажба на странски стоки на констигнација, застапување и посредување во надворешно трговскиот промет, реекспорт, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција и Албанија, превоз на патници во друмскиот сообраќај, превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Киро Зафиров, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6993/99. (4229)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 1577/99, на регистарска влошка бр. 02015623?-6-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Трговец поединец продавница за мешовита стока „РУБИН“ Славољуб Јован Емел ТП Скопје, ул. „Горѓи Поп Христов“, бр. 2/1.

Седиштето на трговецот поединец се менува и гласи: Скопје, ул. „Горѓи Поп Христов“ бр. 4/6.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 1577/99. (4172)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 1515/99, на регистарска влошка бр. 02012535?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија и услуги „АКВА 95“ Дрфаги ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. „Московска“ бр. 16 Скопје.

Се брише Драги Попов, се запишува Анета Попова. Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 1515/99. (4174)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 911/99, на регистарска влошка бр. 1-16468-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач и лице на Претпријатието за сообраќај, внатрешен и надворешен промет „ВИЦЕ КОМЕРЦ“ Ц.О. Скопје ул. „Васил Горѓов“ бр. 32/1-57 Скопје.

Новата улица на претпријатието е ул. „Васил Горѓов“ бр. 32/1-57, Скопје.

Истапува: Благоја Симеоновски од Скопје на 30.12.1991 год.

Пристапува Видан Коцев од Скопје на 06.09.1999 год.

Се брише Благоја Симеоновски – во својство на директор неограничени овластувања.

Се запишува Видан Коцев, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 911/99. (4175)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 1454/99, на регистарска влошка бр. 02012221?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на „ВИМПИ“ ДООЕЛ – Виолета, Друштво за трговија, угостителство и туризам експорт-импорт Скопје, ул. „Сава Михајлов“ бр. 4/2-6.

Се брише досегашниот управител Елвира Илиева а се запишува Петар Илиев новиот управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 1454/99. (4176)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П.Трег. бр. 1442/99, на регистарска влошка бр. 02001187?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштво за проектирање, планирање, промет и производство „ПРО ПЛАН СТУДИО“ Михајло ДООЕЛ ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 19/1-6 – Скопје.

Дејности: 22.25, 29.56, 30.01, 30.02, 31.62, 33.20, 33.30, 22.40, 51.40, 51.43, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 1442/99. (4177)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П.Трег. бр. 1253/99, на регистарска влошка бр. 02012858?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговско друштво за производство и трговија „ДИП-ПРОМ“ Дејан и други увоз-извоз ДОО ул. „58“ бр. 36 с. Волково – Скопје.

Се врши промена на управителот:

Се брише Дејан Качаниклиќ управител без ограничување.

Се запишува Јагода Качаниклиќ управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 1253/99. (4178)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П.Трег. бр. 1405/99, на регистарска влошка бр. 02003000?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето престанок на ТП Кафе пицерија „ЛАКИ I“ Драган Томислав Андоновски ул. „Горѓи Димитров“ бр. 23 локал 1/6 – Скопје.

Бришење – престанок на ТП Кафе Пицерија „ЛАКИ I“ Драган Андоновски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 1405/99. (4179)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П.Трег. бр. 1468/99, на регистарска влошка бр. 02008529?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител и проширувањето на дејноста на Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет, сообраќај и услуги „АГРОВОЈВОДИНА-МЕХАНИЗАЦИЈА-НС“ Зојчевски Драгољуб и други ДОО Бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 21/12 – Скопје.

Дејности: 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.21, 29.40, 31.10, 31.20, 31.50, 31.62, 32.10, 32.20, 33.20, 33.50, 36.22, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.15, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.41, 51.44, 51.45, 51.51, 51.54, 51.57, 51.62, 51.63, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.20, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83.

Промена на лице овластено за застапување:

Се брише досегашниот управител Павловиќ Горѓо без ограничувања.

Се запишува Зојчевски Драгољуб управител без ограничувања.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Зојчевски Драгољуб.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 1468/99. (4180)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1101/99, на регистарска влошка бр. 1-68253-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето престанок на фирма ТП Исмет Салим Алији ТП „БЕНИ“ ул. „Крсте Мисирков“ 66 – Скопје.

Бришење и престанок на Исмет Алији ТП „БЕНИ“ од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1101/99. (4184)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П.Трег. бр. 366/99, на регистарска влошка бр. 02003844?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за графичка дејност „БИСЕР-МАК“ Милица Несторовска ДООЕЛ ул. „Козле – 14“ бр. 15 Скопје.

Дејноста на друштвото се проширува со: 52.11, 52.25, 52.26, 52.33.

Продажба на таксени и даночни вредносници.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 366/99. (4186)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 1534/99, на регистарска влошка бр. 02010359?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за производство и трговија на големо и мало „САМАНТА“ Маријај Здравевски ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 29.

Дополнување на дејноста во внатрешно трговскиот промет и во надворешнотрговскиот промет. Се дополнува: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12.

Пречистен текст: 53.40, 27. 51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 28.62, 28.71, 28.72, 28.11, 28.12, 28.61, 29.72, 36.11, 36.12, 38.13, 33.10/1, 28.75, 29.24, 35.50, 36.14, 38.63, 29.52, 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 74.20/2, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.42, 52.41, 52.44/3, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 52.63, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.25, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.21, 50.30/1, 50.40, 50.40/1, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.52, 51.42/1, 51.57, 63.40, 71.31, 71.32, 71.34, 71.33, 71.40, 74.82, 74.83, 70.31, 51.46, 24.51, 24.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12.

Во надворешно трговскиот промет се дополнува: услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници (меѓународна шпедиција и сл.).

Пречистен текст:

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; посредување и застапување; консигнација; меѓународна шпедиција; посредување во надворешно трговскиот промет; услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници (меѓународна шпедиција и сл.)

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 1534/99. (4187)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1232/99, на регистарска влошка бр. 02018425?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и основач на Друштвото за транспорт, трговија и услуги „ЦАМБО“ Цветат и др. ДОО експорт импорт Скопје ул. „396“ бр. 19.

Друштвото за транспорт, трговија и услуги „ЦАМБО“ Цветат ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „396“ бр. 19.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1232/99. (4188)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 1215/99, на регистарска влошка бр. 02007472?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за промет услуги „МИОНА“ Маја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул „Џон Кенеди“ бр. 25-3/23.

Се врши промена на управител на друштвото.

Трговското друштво во внатрешниот и надворешниот промет ќе го претставува Елена Макриевиќ, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 1215/99. (4189)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14425/99, на регистарска влошка бр. 02022196?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ Друштво за меѓународен транспорт, шпедиција и трговија „БОЕЛ“ Гојча ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Жан Жорес“ бр. 129/4-9, Скопје.

Дејности: 25.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,

51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.12, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; застапување и посредување; консигнација; реекспорт; ма-лограничен промет со Југославија, Албанија, Бугарија и Грција; меѓународен превоз на стоки; меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување и посредување во внатрешниот и надворешниот промет е Гојча Станишковски, управител без ограничување.

Основач Гојча Станишковски од Скопје, ул. „Жан Жорес“ бр. 129/4-9.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14425/99. (4190)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13951/99, на регистарска влошка бр. 02021966?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „ГЕА МАК“ Жаклина и др. ДОО увоз-извоз, ул. „Мара Јосифовска“ бр. 4, Скопје.

Основачи: Стојановска Жаклина од Скопје и Станковиќ Срѓан од Скопје

Дејности: 15.11, 15.12, 15.20, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.84, 74.12, 74.13, 74.15, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешнотрговскиот промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Стојановска Жаклина, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13951/99. (4191)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13834/99, на регистарска влошка бр. 02022374?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „КЛАС“ Снежана ДООЕЛ увоз-извоз, Неготино.

Николова Снежана од Неготино основа друштво за производство, трговија и услуги „КЛАС“ Снежана ДООЕЛ увоз-извоз, Неготино, ул. „Дојранска“ бр. 1.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/2, 55.30, 55.30/2, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55,

51.64, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 15.81, 15.91, 15.93, 15.96, 15.98/2, 01.11/1, 01.11/3, 01.11/2, 01.21, 01.30, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување, застапување, комисиони работи, консигнациони работи, реекспорт на стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител е Николова Снежана од Неготино.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13834/99. (4192)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14254/99, на регистарска влошка бр. 02023985?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „КАСТОР-ЛУКС“ Борис ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Ордан Чопела“ бр. 142, Скопје.

Содружник: Костов Борис со Изјава од 15.10.1999 г. Дејности: 18.10, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 33.10/2, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.20/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.13, 74.14, 74.10, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, комисиона и консигнациона продажба на стоки, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници и стоки, застапување странски фирми и посредување во надворешно-трговскиот промет, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет, друштвото ќе го претставува и застапува како прв управител лицето Костов Борис, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14254/99. (4193)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14781/99, на регистарска влошка бр. 02023162?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на трговско друштво Друштво за трговија и услуги „КУЛТ“ Драгиша ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Б. Тоска“ бр. 47/4 Тетово.

Основач: Драгиша Љековски од Тетово.

Дејности: 15.81, 15.98/2, 20.40, 20.51, 21.22, 21.25, 22.14, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.21, 25.22, 25.24, 28.72, 36.30, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30, 55.30, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84.

Друштво во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се одредува лицето Драгиша Љековски од Тетово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14781/99. (4194)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14483/99, на регистарска влошка бр. 02022900?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за креација, дизајн, производство и трговија „ПОСТМОДО“ Елизабета ДООЕЛ ул. „Петар Делан“ бр. 3-2/4 Скопје.

Содружник: Папучкоска Елизабета со стан на ул. Марк и Енгелс 1/6-15 Скопје, со изјава за основање.

Дејности: 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.85, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 15.54/2, 17.71, 17.72.

18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 36.63, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 51.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.23, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.60, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, 80.42, 93.01, 93.02, 93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет, реекспорт, снабдување и продажба на стоки од консигнациони складови, превоз на патници во меѓународниот сообраќај, туристички агенции, малограничен промет со: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Папучкоска Елизабета, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14483/99. (4195)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14839/99, на регистарска влошка бр. 02023162?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП ИВО- трговија на мало со стоки на тезги и пазари на Блажевска Атанас Васка ул. „Ратко Митровиќ“ бб, Пазарче нас. Драчево Скопје.

Дејности 52.62, трговија на мало со стоки на тезги и пазари (бижутерија).

Управител на трговецот поединец ќе биде Блажевска Васка од Скопје.

Одговорност на трговец поединец.

Одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14839/99. (4197)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14779/99, на регистарска влошка бр.



02022901?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство трговија и услуги „ТРГОМЕТАЛ“ Лазе и друг ДОО увоз-извоз ул. „Александар Македонски“ бр. 5 Скопје.

Основач: Лазе Касапинов од Скопје, Катерина Радевска од Скопје.

Основачки влог: 5.200 ДЕМ или 161.200.00 ден.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.22/1, 01.24, 01.25, 01.41, 13.20/1, 13.20/2, 13.20/3, 14.11, 14.12, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 15.42, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.92, 15.93, 15.95, 15.98, 17.40/1, 17.40/1, 17.51, 17.52, 18.21, 18.22, 18.23, 18.23, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 21.11, 21.12, 21.22, 23.10, 23.20, 24.11, 24.15, 24.16, 24.17, 24.62, 25.11, 25.13, 25.22, 26.23, 27.10, 27.21, 27.22, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 28.11, 28.12, 28.71, 28.73, 28.75, 29.51, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 51.11, 51.12, 51.13, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.34, 51.35, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.51, 51.52, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11,а 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува Лазе Касапинов од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 64/2-20.

Управителот ќе го застапува друштвото и во надворешното трговско работење.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14779/99. (4198)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14022/99, на регистарска влошка бр. 02022948?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги и организирање на разновидни курсеви „САРАСВАТИ“ Јулијана ДООЕЛ извоз-увоз, бул. „Октомвриска револуција“ бр. 10/2-50, Скопје.

Управител – Јулијана Савиќ, основање на ДООЕЛ.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.31, 22.32, 22.33, 24.30, 24.62, 24.63, 36.61, 36.62, 26.63, 37.20, 51.11, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.65, 51.70, 52.11, 52.21, 52.23, 52.24, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.73, 52.74, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 51.71, 71.10, 71.20, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/1, 73.10/2, 73.20, 73.30, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.30, 74.40, 74.50, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 90.00, 92.11, 92.12, 92.13, 92.20, 92.31, 92.32, 92.33, 92.34, 92.40, 92.51, 92.53, 92.62, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Јулијана Савиќ – управител без ограничување.  
Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14022/99. (4199)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10265/98, на регистарска влошка бр. 02024110?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Друштвото за трговија, услуги и производство „КОМ КОМЕРЦ 3“ Методија и др. ДОО, ул. „Иван Козаров“ бр. 64, Скопје.

Оснивачи на Друштвото се Стефановска Анета и Кочоски Методија.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.94, 15.98, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52., 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30, 65.12/3, 74.20, 74.40, 74.83, 93.02, 93.04, 93.05.

Одговорност на Друштвото со целосна одговорност.

По проценка на овластен проценител основни средства, влог по основачи и тоа Кочоски Методија 2.650 дем. или 82.100 ден. и Стефановска Анета 2.650 дем. или 82.100 ден. Влогот е 50:50. Одговорноста на основачите не одговараат.

Управител на Друштвото е Кочоски Методија, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 7, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10265/98. (4200)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2592/98, на регистарска влошка бр. 02003674?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги „ЗОКИ-96“ Дејан и др. ДОО, с. Сопиште, Скопје.

Фирмата на ТД гласи: Друштвото за производство, трговија и услуги „ЗОКИ-96“ Дејан и др. ДОО, Скопје, с. Сопиште.

Содружници на ТД се: Дејан Бабунски од Скопје с. Сопиште и Јасмина Бабунска од Скопје, с. Сопиште. Седиштето на ТД е во Скопје, с. Сопиште.

Дејности: 15.71, 15.72, 01.11, 01.11/1, 01.11/3, 01.41, 01.41/3, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и лица и шпедиција, угостителски и туристички услуги, реекспорт, посредување и застапување на прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-

рени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Управител и застапник на ТД во надворешен промет е Јасмина Бабунска – управител без ограничување во овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2592/98. (4201)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7452/99, на регистарска влошка бр. 02017183?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговецот-поединец ТП Авто такси „ИВАЛ“ Дичо Милорад Илиев ул. „Бел Камен“ бр. 67 – Скопје.

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24.

ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целиот свој имот.

Управител е Дичо Илиев, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7452/99. (4202)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14336/99, на регистарска влошка бр. 02022199?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за меѓународен транспорт, шпедиција и трговија „ДС ТРЕЈД“ Димче ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Маџари-6“ бр. 21 – Скопје.

Дејности: 25.12, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.31, 74.12, 74.84., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација, реекспорт, малограничен промет со Југославија, Албанија, Бугарија и Грција, меѓународен превоз на стока, застапување и посредување, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Димче Спасовски управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14336/99. (4203)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14338/99, на регистарска влошка бр. 02022379?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за меѓународен транспорт, шпедиција и трговија „ВИ-ГО ТРАНС“ Васил ДООЕЛ увоз-извоз Бул. „Јане Сандански“ бр. 109/3-35 – Скопје.

Дејности: 25.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 52.47, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.12, 74.84., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација, реекспорт, малограничен промет со Југосла-

вија, Албанија, Бугарија и Грција, меѓународен превоз на стока, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Васил Кузмановски управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14338/99. (4204)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13305/99, на регистарска влошка бр. 02023156?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство трговија и услуги „ПОПИ“ Илија ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Кирил и Методија“ бр. 2 – Гевгелија.

Основач е Илија Поп-Илиев од Гевгелија.

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 92.34, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со сите соседните земји Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Роза Поп-Илиева управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13305/99. (4205)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6092/99, на регистарска влошка бр. 02023070?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги „ВИКТОРИЈА“ Тони ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Никола Карев“ бр. 37, Гевгелија.

Минов Тони – основач.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 92.34, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Тони Минов управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6092/99. (4206)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14414/99, на регистарска влошка бр. 0222954?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги „ДЕШ“ Дејан ДОО увоз-извоз, ул. „Лазо Москов“ бр. 4-4/17, Скопје.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.12, 74.84, 93.03, 93.05, 65.12/3, 93.02, 93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна посредница, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патици во меѓународниот друмски сообраќај, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Тодорка Димовска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14414/99. (4207)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11708/99, на регистарска влошка бр. 02019864?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство и трговија „ТИДИ“ Ацо ДООЕЛ експорт-импорт, с. Крњevo – Конопинге.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.44/1, 52.44/4, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 50.30/1, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 63.40, 55.30/2, 01.11/3, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.71, 20.10/1, 20.51, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со соседните земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и НТП е Атанасов Ацо, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11708/99. (4208)

## Л И К В И Д А Ц И Ј И

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1426/2000 од 07.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ТАХИ-ТРЕЈД" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Маршал

Тито" бр. 14 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-199131.

За ликвидатор се определува лицето Андреева Марика од Скопје, ул. "29 Ноември" бр. 8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15776)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1264/99 од 20.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "КАМЕКС" Кенан и др. увоз-извоз од Скопје, ул. "Прохор Пчински" бр. 87-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-73223.

За ликвидатор се определува лицето Камуран Вели од Скопје, ул. "Прохор Пчински" бр. 87-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15777)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1368/2000 од 24.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "БУТИК КЛЕОПАТРА" ц.о. од Велес, ул. "Маркова" бр. 4/1 од Велес, со жиро сметка 41600-601-41315.

За ликвидатор се определува лицето Драган Мирчев од Велес, ул. "Маркова" бр. 4/1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15778)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1685/2000 е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско претпријатие "ПЕПИНО" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 78/2-14 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-312287.

За ликвидатор се определува лицето Димитровска Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15785)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1327/99 од 16.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ФЛАШ КОМПАНИ" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "16 Македонска бригада" бр. 18 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-340495.

За ликвидатор се определува лицето Димитровска Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15786)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1443/2000 од 16.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "АУТО-МЕГАЛИ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, с.Блаце од Скопје, со жиро сметка 40100-601-328198.

За ликвидатор се определува лицето Димитровска Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15787)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1323/99 од 31.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "САВА ТРЕЈД" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "516" бр. 10 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-85205.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15797)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1542/2000 од 03.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот

Претпријатие за трговија "ТАМЕКС" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Кратовска" бр. 20 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-239766.

За ликвидатор се определува лицето Николов Марјан од Скопје, ул. "И.Р.Лола" бр. 81-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15800)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1515/2000 од 09.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "АЛЕКС-ГРАНДОРИОН" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Огњан Прица" бр. 8 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-319787.

За ликвидатор се определува лицето Ристо Ѓорговски од Скопје, ул. "Црвена Армија" бр. 10/1-2.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15806)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1451/2000 од 29.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно, прометно претпријатие "ИНТЕР-МАК" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Анри Барбис" бр. 20/2-1 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-214693.

За ликвидатор се определува лицето Ристо Ѓорговски од Скопје, ул. "Црвена Армија" бр. 10/1-2.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15807)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1439/2000 од 23.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и графички услуги "РОТА-ПРИНТ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ДТЦ Мавровка бр. 2/15 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-292278.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15900)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1441/2000 од 14.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно, трговско претпријатие "ВРЕЛА-КОМЕРЦ 96" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, с.Моране од Скопје, со жиро сметка 40100-601-370325.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15902)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1478/2000 од 01.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие Софтвер и телекомуникации "МИКРО-КОМ" д.о.о. од Скопје, ул. "Козара" бр. 64/2-16 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-431082.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15903)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1471/2000 од 29.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "ЦВЕТАЛ" увоз-извоз ц.о. од Куманово, ул. "Страшко Симонов" бр. 66 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-43741.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15904)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1617/2000 од 23.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско, услужно претпријатие "СКУ-ПИ-САН" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, Хотел "Сарај" во Скопје, со жиро сметка 40120-601-289858.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15905)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1419/2000 од 04.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство услуги и трговија на големо и мало "УМИТ-КАН" ц.о. од Скопје, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 65 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-338710.

За ликвидатор се определува лицето Мустафовски Аднан од Скопје, ул. "Кемал Сејфула" бр. 11.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15910)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1570/2000 од 14.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги, трговија на големо и мало експорт-импорт од Скопје ДОО "МА-ЛЕ" од Скопје, ул. "Козле" бр. 130-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-222746.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15922)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1500/2000 од 07.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, услуги и шпедиција "АНЕНА" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Краишка" бр. 28 од Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундик" бр. 147-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15925)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1522/2000 од 28.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ФУЕРО" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 28-б од Скопје, со жиро сметка 40120-601-332855.

За ликвидатор се определува лицето Атанасова Марија од Скопје, ул. "Бриселска" бр. 15/3-5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15931)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1424/2000 од 17.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за градежништво, трговија и услуги "ДА-КИА" Илми ДООЕЛ од Скопје, с.Света Петка - Сопиште од Скопје, со жиро сметка 40100-601-424824.

За ликвидатор се определува лицето Атанасова Марија од Скопје, ул. "Бриселска" бр. 15/3-5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15934)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1422/2000 од 15.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за трговија и градежништво "ФУН-ДАМЕНТ" Тони ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 17 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-425239.

За ликвидатор се определува лицето Атанасова Марија од Скопје, ул. "Бриселска" бр. 15/3-5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15938)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1377/2000 од 02.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско и услужно претпријатие "БАЦ-БИРО" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Димче Мирчев" бр. 4 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-95801.

За ликвидатор се определува лицето Љубовчевиќ Благуна од Скопје, ул. "Димче Мирчев" бр. 4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (15959)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1417/2000 од 23.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за книговодство, електроника и трговија "КЕТ КОМЕРЦ" ц.о. од Скопје, ул. "Пекљане 2" бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-107336.

За ликвидатор се определува лицето Стратијев Миладин од Скопје, ул. "Георги Казепов" бр. 16/1/2.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16072)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1555/2000 од 13.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за агенциски, деловно, технички услуги, инжинеринг и трговија надзор на работењето во земјоделството, градежништвото, индустријата, мало стопанство, услужни дејности и туризам "АГРИКОН-САЛТИНГ" ДОО од Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 70-б од Скопје, со жиро сметка 40120-601-382492.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Трајановски од Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16080)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1626/2000 од 28.03.2000 годи-

на е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и промет на големо и мало "ЛИСКА" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Драчевска" бр. 131 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-86452.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16352)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1409/2000 од 06.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ВЕРОНА-НН" експорт-импорт од Скопје, ул. "Малешевска" бр. 18а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-150822.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16353)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1482/2000 од 07.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт, туризам и услуги "НАСТО БУС" п.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Езерце" бр. 22/74 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-374030.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16354)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1398/2000 од 29.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЛИОН-КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Дамаска" бр. 18 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-94227.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16355)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1423/2000 од 06.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз "УНИЈА МАК" д.о.о. од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 54/2-6 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-360171.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16356)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1348/99 од 03.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "РАН КОМЕРЦ" увоз-извоз од Куманово, ул. "Народна Револуција" бр. 174 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-31707.

За ликвидатор се определува лицето Костовски Јосиф од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 80/1-9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16349)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1349/99 од 21.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЗОКО-КОМЕРЦ ДА-96" д.о.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "Киро Антевски" бр. 5 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-48160.

За ликвидатор се определува лицето Костовски Јосиф од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 80/1-9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16350)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1370/2000 од 24.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот ПТГМ со увоз-извоз "ИН АЛБАТРОС" д.о.о. од Скопје, бул. "ЈНА" бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601-153936.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16523)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1266/99 од 01.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "ТЕХНО-ИМПЕКС" експорт-импорт од Скопје, ул. "Анкарска" бр. 4 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-219593.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16526)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1396/2000 од 17.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "АЛ-БИ" експорт-импорт д.о.о. од Куманово, ул. "Ристо-вац" бр. 24 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-42648.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16562)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1393/2000 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, угостителство и туризам "ГИМ-ПРОМ" ц.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "11 Ок-

томври" бр. 27 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-26224.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16563)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1263/99 од 25.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало "АРЦИНА КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 69/8 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-193255.

За ликвидатор се определува лицето Агрон Сулејман од Скопје, ул. "Фуштанска" бр. 10-а и лицето Наравци Аргтим од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 3/3/14.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (16477)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште - нива 5/12 пет идеални дванаестинки од КП бр. 7702/2 на м.в. "Кључково", нива 4 класа во површина од 8497 м<sup>2</sup>, План Уп.бр. 1103-1405/1 од 07.04.2000 година, опишана по ПЛ бр. 11401 на КО Тетово, сопственост на Мемеди Ферат Хаџим од Тетово, ул. "И.Р.Лола" бр. 27, за вкупна цена од 601 800,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (15578)

Се продава земјоделско земјиште - нива 16/48 шеснаесет идеални четириесетосминки од КП бр. 1218/2 на м.в. "Зиморка", нива 5 класа во површина од 12764 м<sup>2</sup>, План Уп.бр. 1103-1370/1 од 05.04.2000 година, опишана по ПЛ бр. 8 на КО Нераште, сопственост на Муареми Назмије од с.Нераште за вкупна цена од 468.013,30 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-



вувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата Во спротивно го губат правото на првенство

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово (15708)

Димоска Милан Лилјана, со живеалиште на ул. "Круме Волнароски" бр. 172, Прилеп, продава идеална третица од ливада, класа 3, со површина од 10732 м<sup>2</sup>, во КО с.Беровци, на м.в. "Дерилиска", со КП бр. 541. (16673)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.584214 на име Бакиу Мефаил,с.Калиште, Гостивар. (16330)

Пасош бр.0492384 на име Јанковска Љубица, ул "8-ми Октомври" бр.34,Крива Паланка (16335)

Пасош бр.0825188/96, издаден од УВР -Тетово на име Бајрама Мухамед,с.Мала Речица,ул "178"бр 19,Тетово

Пасош бр.1065962/98 на име Далипи Авни, с.Корошишта,Струга. (16534)

Пасош бр.800591/96, издаден од УВР - Куманово на име Шабан Љетфије,с. Ваксинце, Куманово. (15950)

Пасош бр. 1245159/99, издаден од УВР - Скопје на име Бекири Муфлис, с. Радуша, Скопје (16073)

Пасош бр. 422868/94, издаден од УВР - Куманово на име Мемети Бејтуш, ул."Т Мендол" бр 36, Куманово

Огласот за пасош бр.0154756, објавен во "Службен весник на РМ" бр 55/99 на име Шуле Шабовиќ, бул "Ј.Сандански" бр.72/71, Скопје се сторнира (16085)

Пасош бр. 1000272/97, издаден од УВР - Скопје на име Фистик Метуш, ул. "Г.Капчев" бр 8.20, Скопје. (16088)

Пасош бр.752072/95, издаден од УВР - Куманово на име Зендели Бурим, с. Марејче, Куманово (16089)

Пасош бр. 1199149/99, издаден од УВР - Тетово на име Елези Муамед, с. Стрмица, Тетово (16090)

Пасош бр. 791254/95, издаден од УВР - Скопје на име Шабан Љамалари, ул. "Кримска" бр.87 а, Скопје.(16094)

Пасош бр. 874779/96, издаден од УВР - Скопје на име Љупчо Митрушев, ул. "Коперникова" бр 15/2-3,Скопје.

Пасош бр. 267613/94, издаден од УВР - Куманово на име Бакија Исмет, с. Матејче, Куманово. (16176)

Пасош бр 1066266/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Андревски Љупчо, бул "АСНОМ" бр 56/2-23, Скопје (16204)

Пасош бр. 684932/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Андревска Вукица, бул "АСНОМ" бр 56/2-23, Скопје

Пасош бр 562652/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Љубовчевски Горан,ул "Пушкинова"бр 11/3-28, Скопје.

Пасош бр. 720770/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Нофитоска Виолета, ул "В.Влаховиќ" бр. 23/2, Скопје

Пасош бр. 1300862, издаден од УВР - Кратово на име Андреева Јулијана, ул "Планинска" бр. 38-г,Кратово

Пасош бр. 990366, издаден од УВР - Кратово на име Андреев Илија, ул "Планинска" бр 38-г, Кратово

Пасош бр. 126348/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Ивановски Марјан, с. Идризово, Скопје. (16559)

Пасош бр. 072229/98, издаден од УВР - Велес на име Лазаровска Ристова Снежана, ул."Неретва" бр. 1-б, Велес. (16561)

Пасош бр. 86420/93, издаден од УВР - Тетово на име Мухабере Ариф, с. Неготино, Гостивар (16594)

Работна книшка на име Нухи Демаили,Куманово.16272

Работна книшка на име Благоевски Виктор,с. Младо Нагоричане,Куманово. (16276)

Работна книшка на име Бајрам Адеми,Куманово.16281

Работна книшка на име Јаворка Стоилова,с. Караорман,Штип. (16312)

Работна книшка на име Прцев Горге,Богданци.(16321)

Работна книшка на име Јанков Димче,Струмица.16322

Работна книшка на име Геневски Веле,с. Смилево, Битола (16324)

Работна книшка на име Селими Хекурим,с.Беловиште Гостивар. (16346)

Работна книшка на име Фатиме Шабани,Гостивар.

Свидетелство на име Стијковски Ванчо,с. Двориште, Берово. (16264)

Свидетелство за 8 одделение на име Садбере Азизовски, на адреса, с. Лопате,Куманово. (16283)

Свидетелство за 7 одделение на име Лулвере Ајет, с. Делогожда,Струга. (16287)

Свидетелство за 8 одделение на име Нефи Насер Каба, с. Велешта,Струга. (16290)

Свидетелство за 8 одделение на име Насер Кула, с. Велешта,Струга. (16293)

Свидетелство за 7 одделение на име Имет Власи, с. Велешта,Струга. (16296)

Свидетелство за 8 одделение на име Мадрит Теки Жута,Струга. (16299)

Свидетелство за 7 одделение на име Флорета Шеху, с. Велешта,Струга. (16303)

Свидетелство на име Теута Вренези, с.Велешта, Струга. (16305)

Свидетелство за 7 одделение на име Флорим Истрефи, Струга (16308)

Свидетелство за 5 одделение на име Богдански Владимир,ул "Карпош"бр.41/3,Штип (16317)

Свидетелство за 8 одделение на име Фазлоска Јувсенка,с.Дебреште,Прилеп. (16326)

Свидетелство од 1 до 3 година на име Михајловска Надица,Карпош,Тетово (16327)

Свидетелство на име Гарванска Зоре,Берово. (16337)

Свидетелство за 8 одделение на име Қазмоски Есат, с.Лабуношта,Струга. (16338)

Свидетелство од на име Кадриса Емини, с.Заграчани, Струга. (16339)

Свидетелство на име Исмаили Прамвера, с.Франгово, Струга (16340)

Свидетелство за 8 одделение на име Филипovski Дејан ул."Балканка" бр.95,Штип. (16342)

Свидетелство за 7 одделение на име Грковски Славе, с.Рудник, Велес. (16343)

Свидетелство на име Узремоска Кадрије,Прилеп 16344

Диплома за завршен фризер за мажи и жени -курс, издаден-а од на име Ресул Апоше, на адреса ул.Боро Шаинбр 4 ,Струга. (16341)

Книшка на име Тања Илиевска, Каменица Македонска. (16268)

Книшка на име Мухарем Хирије,с.Топлица,Гостивар

Карта на име Лазаров Петре,Штип (16331)

Книшка на име Ајдарпашки Ризо,с.Горно Оризари ,Велес (16334)

Возачка дозвола на име Крстов Петар, ул Охридска бр 14 ,Кочани. (16336)

Лична карта на име Адили Себрит Мекал, ул."М.Тито",Струга. (16284)

Чекови од тековна сметка број бр.10877/10 на име Горан Манев,Штип. (15897)

Работна книшка на име Горгиев Гоце, Кочани. (15814)  
 Работна книшка на име Љубе Постолов, Винаца. 15816  
 Работна книшка на име Соџица Крстевска, с. Шопско  
 Рударе, Кратово. (15819)  
 Работна книшка на име Мустава Јусуф, с. Радање,  
 Штип. (15822)  
 Работна книшка на име Таневски Тане, Штип. (15823)  
 Работна книшка на име Танев Ристо, Гевгелија. (15824)  
 Работна книшка на име Бошевска Жана, Битола. 15825  
 Работна книшка на име Максуги Редеп, с. Туин, Кичево.  
 Работна книшка на име Тапир Вередат, с. Радолишта,  
 Струга. (15826)  
 Работна книшка на име Дејанчо Мицевски, с. Новаца,  
 Битола. (15893)  
 Работна книшка на име Јовановски Славе, Прилеп.  
 Воена книшка бр. Б 684939 на име Немјалов Кенан,  
 ул. "Љ. Сантов" бр. 81, Кочани. (15865)  
 Свидетелство за 4 степен, издадено од ЕМАУЦ "Гошо  
 Викентиев" Кочани на име Данев Слободан Благоје, с.  
 Зрновци, Кочани. (15815)  
 Свидетелство за 8 одделение на име Ситноски Никол-  
 чо, с. Разловци, Делчево. (15818)  
 Свидетелство на име Дудуш Кемал, ул. "С. Планина" бр.  
 6, Струга. (15820)  
 Свидетелство за 8 одделение на име Грба Сабира,  
 с. Десово, Прилеп. (15828)  
 Свидетелство за 8 одделение на име Толеска Горица,  
 с. Пресил, Прилеп. (15829)  
 Свидетелство на име Дацев Јован, Тетово. (15830)  
 „Свидетелство на име Дацев Јован, ул. "Благоја Тоска"-  
 бр. 214, Тетово. (15832)  
 Свидетелство на име Дацев Јован, ул. "Благоја Тоска"  
 бр. 214, Тетово. (15835)  
 Свидетелство на име Јамин Фејзули, с. Гермо, Тетово.  
 Свидетелство на име Несфие Калоси, ул. "И.Р. Лола"  
 бб. Тетово. (15841)  
 Свидетелство за 1 година на име Драганчо Петров,  
 ул. "Браќа Миладинови" бр. 4, Кочани. (15873)  
 Свидетелство за 8 одделение на име Сашо Велинов,  
 с. Цера, Македонска Каменица. (15878)  
 Свидетелства за 5, 6 одделение, издадени од О.У. "Крсте  
 Мисирков" на име Скутревска Фросина, ул. "О. Револу-  
 ција" бр. 13/2/7, Куманово. (15889)  
 Свидетелство за 8 одделение на име Димитров Марјан,  
 с. Злетово, Штип. (15891)  
 Свидетелство издадено од ОУ "Климент Охридски"  
 Прилеп на име Милошески Сашо, ул. "Егејска" бр. 41,  
 Прилеп. (15895)  
 Свидетелство на име Нухи Фикнете, с. Радуша, Скопје.  
 Свидетелство на име Сабедин Рамадани, с. Студенича-  
 ни, Скопје. (16050)  
 Свидетелство на име Пупалевска Јорданка, ул. "11 Ок-  
 томври" бр. 82, Ресен. (16051)  
 Свидетелство за 3 година на име Ангеловски Тони,  
 с. Ранковци, Крива Паланка. (16052)  
 Индекс бр. 36994 на име Истива Јулија, ул. "Партизан-  
 ска" бр. 35, Радовиш. (15813)  
 Диплома за завршена општа гимназија на име Димов-  
 ска Светлана, ул. "Моша Пијаде" бр. 289/7, Прилеп. (15827)  
 Диплома за средно училиште на име Христов Коста-  
 дин, с. Мојанци, Кочани. (15869)  
 Диплома на име Гоце Тодор Василев, ул. "14 Бригада"  
 бр. 69, Кочани. (15876)  
 Диплома за стручно образование електровинклер на  
 име Јовче Лазаровски, ул. "11-ти Септември" бр. 70/4,  
 Кичево. (15894)

Чекови од бр. 2405451 до 2905454, од тековна сметка  
 бр. 716146, на име Митиќ Слободан, ул. "Б.И. Гуне" бр.  
 16/2/5, Куманово. (15885)  
 Чекови од 02766904 до 02766906, од тековна сметка  
 бр. 01109217, издадени од Комерцијално - инвестициона  
 банка Куманово на име Илиевски Јовица, ул. "Борко  
 Танев" бр. 11, Куманово. (16070)  
 Книшка на име Маркоска Валентина, с. Врбоец,  
 Крушево. (15821)  
 Книшка на име Саитоски Мевмед, Македонски Брод.  
 Решение бр. 306 од на име Зелили Нуредин, ул. "Д. То-  
 дороски" бр. 30, Гостивар. (15892)  
 Пасош бр. 517521/95 издаден од УВР - Тетово, на име  
 Џеќа Мамудије, ул. "Илинденска" бр. 214/20, Тетово.  
 (16847)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за  
 јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98 Коми-  
 сијата за јавни набавки на Јавното претпријатие Ма-  
 кедонска Радиодифузија објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик е Јавното  
 претпријатие Македонска Радиодифузија Скопје, со  
 седиште во Скопје, Република Македонија, бул. "Гоце  
 Делчев" бб.

1.2. Предмет на набавката е:

- Телевизиски и УКБ предавателни и репетитор-  
 ски уреди,  
 - ТВ и УКБ антенска опрема,  
 1.3. Видот и количината, како и техничките карак-  
 теристики се презентирани во техничката документаци-  
 ја.

Техничката документација може да се подигне во  
 Јавното претпријатие Македонска Радиодифузија  
 Скопје.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- квалитет и технички карактеристики 50 бода  
 - цена, услови и начин на плаќање 30 бода  
 - рок на испорака, обука и пуштање во  
 работа 15 бода  
 - референци, техничка опременост,  
 гаранција, понудени услови на поддршка  
 и одржување 5 бода

1.5. Рок за поднесување на понудите е 15 дена од  
 денот на објавувањето во јавно гласило.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши во  
 просториите на "Ј.П. Македонска Радиодифузија бул.  
 "Гоце Делчев" бб, Скопје, на ден 26.05.2000 со поче-  
 ток во 11 часот.

1.6. Рок на важност на понудата е 30 дена од денот  
 на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право  
 на учество на сите домашни и странски, правни и фи-  
 зички лица.

1.8. Постапката се спроведува со Отворен повик  
 согласно Законот за јавните набавки.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и  
 седиштето на понудувачот.

2.2. Во понудата треба да бидат содржани:

- поединечна цена и вкупна цена за секоја позиција  
 од спецификацијата,  
 - начин и рок на плаќање,  
 - начин и рок на испорака,  
 - гарантен рок,  
 - рок и важност на понудата,

2.3. Во понудата треба да бидат наведени докази за  
 техничката способност на понудувачот (согласно член  
 23 од Законот за јавните набавки), како гаранција на  
 квалитетно работење.

2.4. Понудата може да се однесува за сите позиции  
 според спецификацијата, но може да се поднесе и за  
 дел од неа.

### 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата да се достави во еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот, согласно член 54 од Законот за јавните набавки.

3.2. Понудите да се достават на адреса: Ј.П. Македонска Радиодифузија бул. "Гоце Делчев" бб, Скопје, по пошта или преку архивата на набавувачот.

3.3. Придружната документација се доставува согласно член 22 и 24 од Законот за јавните набавки (документ за бонитет од носителот на платниот промет, доказ дека не се наоѓа под стечај или во процес на ликвидација и дека не му се спендирани деловните активности во согласност со Закон, како и дека не му е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност).

Понудата и придружната документација се испраќаат во затворен плик. На предната страна од пликот во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и бројот на повикот. Истиот не треба да со-

држи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот. Во пликот има уште два затворени плика во кои едниот ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација".

### 4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

4.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

4.3. Набавувачот изборот може да го изврши посебно по позиции според приложената спецификација, или во целина, од еден или повеќе понудувачи.

4.4. За дополнителни информации понудувачите може да контактираат на тел. ++389 91 119-107, ++389 91 225-603, ++389 91 224-573.

Комисија за јавни набавки

Based on Article 14 and 48 of the Law on Public Procurement (Official Gazette of R.Macedonia no.26/98), the Commission for Public Procurement at the Public Enterprise "Makedonska Radiodifuzija" announces the following:

### OPEN CALL no.2/2000 for compilation of bids

#### 1.GENERAL PROVISIONS

1.1 The Open Call announced by Public Enterprise "Makedonska Radiodifuzija" with a seat in Blvd. GoceDelcev bb, Skopje, R.Macedonia.

1.2.The subject of procurement is:

-TV and VHF(FM) transmitter and transposer device

-TV and VHF(FM) antenna equipment

1.3 The type and quantity as well as all the technical characteristics are presented in the technical documentation

The technical documentation is available at the Public Enterprise " Makedonska Radiodifuzija-Skopje".

1.4. Criteria for selection of the most successful bidder.

-quality and technical characteristics 50 points

-price, conditions and mode of payment 30 points

-period of delivery, training and putting into operation 15 points

-references, technical equipment of the bidder, guarantee, condition offered as to support and maintenance 5 points

1.5.The dead line for the submittal of the bids is 15 days from the day of publishing the Open call in the public media.

The public opening of the bids shall take place in the premises of the Public Enterprise "Makedonska Radiodifuzija" Blvd."Goce Delcev bb "Skopje, on the day of 26.05.2000, at 11:00a.m.

1.6.The validity of the bids is 30 days from the day of acceptance of the bid.

1.7.The Call is public,open and anonymous, with the right of participation of all domestic and foreign juridical and physical persons.

1.8.The procedure is conducted by an Open Call, in accordance with the Law on Public Procurement.

## **2.CONTENTS OF THE BID**

2.1.The bid should contain: the title,the address and the seat of the bidder.

2.2..The bid should contain:

- unit price and total price as for each item of the specification as well as the total price

- mode and terms of payment

- warranty period

- period of validity of the bid

2.3.The bidder should provide evidence on his technical abilities in his bid (in accordance with Article 23 of the Law on Public Procurements.

2.4. The bids may refer to the whole equipment but also to a part of it.

## **3.SUBMITTAL OF BIDS**

3.1.The original Bid should be submitted signed by the person appointed by the Bidder in accordance with Article 54 of the Law on Public Procurement.

3.2 The Bids shall be submitted by mail or handed to the Archive of the Public Enterprise "Makedonska Radiodifuzija", Blvd. Goce Delcev bb , Skopje,

3.3. The attached documentation should be submitted in accordance with Articles 22 and 24 of the Law on Public Procurement (Documentation on the financial reliability of the Bidder,evidence that the Bidder is not under bankruptcy procedure or his business activities are suspended in accordance with the Law nor that hi is sentenced to prohibition of his activities )

The bids and the attached documentation shall be submitted in a sealed envelope.The front part of the envelope,i.e., its upper left corner should read "do not open" as well as the number of the Call. It should not contain any designation revealing the Bidder.The middle part of the envelop should read the address of the enterprise that announces the call.

The envelop should contain another two sealed envelopes: the one with the bid and the attached financial documentation designated by "Bid" and the other with the attached documentation designated by "Documentation".

#### 4.FINAL PROVISIONS

4.1.The bids not submitted within the anticipated period as well as those that do not conform to the requirement of the Open Call and the Law on Public Procurement, shall not be considered valid and hence shall not be taken into account.

4.2. Each bidder is entitled to participation the call with only one bid.

4.3.The Buyer can select separate items from the bids of one or more bidders according to the specification attached, or can select the bids as a whole.

4.4.For all additional data , bidders can contact : tel.++ 389 91 119-107, ++389 91 225--603 ,++ 389 91 224-573.

#### Commission for Public Procurement

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98) Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие Македонска Радиодифузија објавува

#### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

##### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик е Јавното претпријатие Македонска Радиодифузија Скопје, со седиште во Скопје, Република Македонија, бул. "Гоце Делчев" бб.

1.2. Предмет на набавката е набавка на електронски лампи според приложена спецификација.

1.3. Видот и количината, како и техничките карактеристики се презентирани во спецификацијата.

Спецификацијата може да се подигне во Јавното претпријатие Македонска Радиодифузија Скопје.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- квалитет и технички карактеристики,
- цена,
- начин и рок на плаќање,
- начин и рок на испорака.

1.5. Рок за поднесување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето во јавно гласило.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Ј.П. Македонска Радиодифузија бул. "Гоце Делчев" бб, Скопје, на ден 26.05.2000 со почеток во 11 часот.

1.6. Рок на важност на понудата е 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски, правни и физички лица.

1.8. Постапката се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

##### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Во понудата треба да бидат содржани:

- поединачна цена и вкупна цена за секоја позиција од спецификацијата,
- начин и рок на плаќање,
- начин и рок на испорака,
- гарантен рок,
- рок и важност на понудата.

2.3. Во понудата треба да бидат наведени докази за техничката способност на понудувачот (согласно член

23 од Законот за јавните набавки), како гаранција на квалитетно работење.

2.4. Понудата може да се однесува за сите позиции според спецификацијата, но може да се поднесе и за дел од неа.

##### 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата да се достави во еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот, согласно член 54 од Законот за јавните набавки.

3.2. Понудите да се достават на адреса: Ј.П. Македонска Радиодифузија бул. "Гоце Делчев" бб, Скопје, по пошта или преку архивата на набавувачот.

3.3. Придружната документација се доставува согласно член 22 и 24 од Законот за јавните набавки (документ за бонитет од носителот на платниот промет, доказ дека не се наоѓа под стечај или во процес на ликвидација и дека не му се суспендирани деловните активности во согласност со Закон, како и дека не му изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност).

Понудата и придружната документација се испраќаат во затворен плик. На предната страна од пликот во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и бројот на повикот. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот. Во пликот има уште два затворени плика во кои едниот ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација".

##### 4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

4.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

4.3. Набавувачот изборот може да го изврши посебно по позиции според приложената спецификација, или во целина, од еден или повеќе понудувачи.

4.4. За дополнителни информации понудувачите може да контактираат на тел. ++389 91 119-107, ++389 91 225-603, ++389 91 225-545.

Based on Article 14 and 48 of the Law on Public Procurement (Official Gazette of R.Macedonia no.26/98), the Commission for Public Procurement at the Public Enterprise “Makedonska Radiodifuzija” announces the following:

**OPEN CALL no.3/2000  
for compilation of bids**

## **1.GENERAL PROVISIONS**

1.1 The Open Call announced by Public Enterprise “Makedonska Radiodifuzija” with a seat in Blvd. Goce Delcev bb, Skopje, R.Macedonia.

1.2. The subject of procurement is electronic tubes according to an attached specification.

1.3 The type and quantity as well as all the technical characteristics are presented in the specification.

The specification is available at the Public Enterprise “ Makedonska Radiodifuzija-Skopje”.

1.4. Criteria for selection of the most successful bidder:

- quality and technical characteristics
- price
- mode and terms of payment
- mode and terms of delivery

1.5. The dead line for the submittal of the bids is 15 days from the day of publishing the Open call in the public media.

The public opening of the bids shall take place in the premises of the Public Enterprise “Makedonska Radiodifuzija” Bul. Goce Delcev bb Skopje, on the day of 26.05.2000, at 11:00 a.m..

1.6. The validity of the bids is 30 days from the day of acceptance of the bid.

1.7. The Call is public, open and anonymous, with the right of participation of all domestic and foreign juridical and physical persons.

1.8. The procedure is conducted by an Open Call, in accordance with the Law on Public Procurement.

## **2.CONTENTS OF THE BID**

2.1. The bid should contain : the address and the seat of the bidder.

2.2.. The bid should contain:

- unit price and total price as for each item of the specification as well as the total price
- mode and terms of payment
- warranty period
- period of validity of the bid

2.3.. The bidder should provide evidence on his technical abilities in his bid (in accordance with Article 23 of the Law on Public Procurements.

2.4. The bids may refer to the whole equipment but also to a part of it.

### 3.SUBMITTAL OF BIDS

3.1.The original Bid should be submitted signed by the person appointed by the Bidder in accordance with Article 54 of the Law on Public Procurement.

3.2 The Bids shall be submitted by mail or handed to the Archive of the Public Enterprise “Makedonska Radiodifuzija”, Blvd. Goce Delcev bb , Skopje,

3.3. The attached documentation should be submitted in accordance with Articles 22 and 24 of the Law on Public Procurement (Documentation on the financial reliability of the Bidder, evidence that the Bidder is not under bankruptcy procedure or his business activities are suspended in accordance with the Law nor that he is sentenced to prohibition of his activities )

The bids and the attached documentation shall be submitted in a sealed envelope. The front part of the envelope, i.e., its upper left corner should read “do not open” as well as the number of the Call. It should not contain any designation revealing the Bidder. The middle part of the envelope should read the address of the enterprise that announces the call.

The envelope should contain another two sealed envelopes: the one with the bid and the attached financial documentation designated by “Bid” and the other with the attached documentation designated by “Documentation “.

### 4.FINAL PROVISIONS

4.1.The bids not submitted within the anticipated period as well as those that do not conform to the requirement of the Open Call and the Law on Public Procurement, shall not be considered valid and hence shall not be taken into account.

4.2. Each bidder is entitled to participate in the call with only one bid.

4.3.The Buer can select separate items from the bids of one or more bidders according to the specification attached, or can select the bid as a whole.

4.4.For all additional data , bidders can contact : tel. ++ 389 91 119-107, ++389 91 225--603 , ++ 389 91 225-545.

**Commission for public procurement**

### СОДРЖИНА

	Страница		
1838. Закон за изменување и дополнување на Законот за денационализација . . . . .	1827	1844. Програма за изработка на просторни и урбанистички планови во Република Македонија во 2000 година . . . . .	1831
1839. Одлука за давање концесија за користење и експлоатација на вода . . . . .	1831	1845. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност . . . . .	1832
1840. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за определување на цената на моторните бензини и дизел горивото што го користат конзуларните и дипломатските претставништва на странските држави. . . .	1831	<b>Исправка</b> на Уредбата за условите под кои граѓаните се должни да даваат возила и добиток за потребите на Армијата на Република Македонија и за спроведување на хуманитарните активности и задачи во воена состојба и надоместок за нивно користење . . . . .	1833
1841. Одлука за определување на висината на процентот на акциите на АД за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ наменети за продажба на стратешки инвеститор. . . . .	1831	<b>Исправка</b> на Одлуката за надоместокот за користење на возила и добиток земени од граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите за потребите на одбраната во мир. . . . .	1833
1842. Одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати . . . . .	1831		
1843. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на квантитативните ограничувања во извозот и увозот на стоки за 2000 година, согласно со Спогодбата за трговија меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија . . . . .			

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Ц.О. СКОПЈЕ  
излегоа од печат

**ПРИРАЧНИК  
ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ**

Автор: Јордан Марковски.

Прирачникот содржи:

- Закон за данокот на додадена вредност со коментар, по глави и примери за практична примена на одредбите од законот,
- Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 65/99),
- Одлука за утврдување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност (ДДВ-Одлука) („Службен весник на РМ“ бр. 65/99),
- Правилник за формата и содржината на аконтативна-годишна пријава на данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 17/2000).

Цена на прирачникот: 690,00 денари.

**ЗБИРКА  
НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО**

Збирката содржи:

- Конвенции за трансфер на осудени лица,
- Конвенции за екстрадиција, и
- Конвенции за меѓусебна правна помош во кривичната материја.

Цена на збирката: 420,00 денари.

Порачки се примаат во ЈП Службен весник на РМ, пошт. фах 51, или на телефоните: 129-036, 117-460, телефакс 112-267.

Уплатата се врши на жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Понуда – Сметка бр. 24/ \_\_\_\_\_

Шифра	Назив	Примероци	Цена	Износ
	Прирачник за примена на Законот за данокот на додадена вредност	1	657.00	657.00
	Данок на промет 5%			33.00
			<b>ВКУПНО</b>	<b>690.00</b>

НАПОМЕНА: При уплатата задолжително повикајте се на бројот на сметката.

Понуда – Сметка бр. 25/ \_\_\_\_\_

Шифра	Назив	Примероци	Цена	Износ
	Збирка на Меѓународни конвенции од областа на кривичното право	1	400.00	400.00
	Данок на промет 5%			20.00
			<b>ВКУПНО</b>	<b>420.00</b>

НАПОМЕНА: При уплатата задолжително повикајте се на бројот на сметката.

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц. о. – Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лељохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП „Нова Македонија“ – АД – Скопје.